



СЛУЖБ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ издига во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. — Објавува според тарифата. — Жиро-сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-1125

Петок 25 ноември 1977

БЕЛГРАД

БРОЈ 56

ГОД. XXXIII

Цена на овој број е 16 динари. — Претплата за 1977 година изнесува 550 динари. — Редакција: Улица Јована Ристиќа бр. 1, Пошт. факс 226. — Телефони: централа 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Комерцијален сектор 651-671; Телекс 11756

750.

Врз основа на член 21 став 2 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77), врз основа на согласноста од извршните совети на собранијата на републиките и од извршните совети на собранијата на автономните покраини, Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА, НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ НА РАБОТАТА НА КООРДИНАЦИОНИОТ ОДБОР ПРИ СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ, ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ЗДРУЖЕН ТРУД ШТО ВРШАТ РАБОТИ НА НАДВОРЕШНОТРГОВСКИОТ ПРОМЕТ.

Член 1

Со оваа уредба се уредуваат организацијата, начинот и условите на работата на Координациониот одбор при Сојузниот извршен совет, за организацијата на здружен труд што вршат работи на надворешнотрговскиот промет (во натамошниот текст: Координациониот одбор).

Член 2

Координациониот одбор разгледува и дава предлози за прашањата што се однесуваат на работењето на организацијата на здружен труд што вршат работи на надворешнотрговскиот промет или што вршат стопански дејности во странство, а особено за прашањата што се однесуваат на: развојот на општествено-економските и самоуправните односи во тие организации, спроведувањето на самоуправните спогодби и општествените договори, спроведувањето на кадровската политика, организацијата и развојот на надворешнотрговската мрежа во Југославија и во странство, законитоста на работењето во надворешнотрговскиот промет, ги утврдува заедничките критериуми за давање согласност за запишување во судскиот регистар за вршење работи на надворешнотрговскиот промет и врши други работи определени со Законот за прометот на стоки и услуги со странство, со Законот за вршење на стопански дејности во странство и со други сојузни закони и прописи донесени врз основа на сојузен закон.

Член 3

Координациониот одбор во својата работа се раководи од утврдената заедничка политика на економските односи со странство, од насоките и прописите донесени за нејзиното спроведување, од обврските преземени со самоуправните спогодби и договорите за основите на плановите на самоуправните организации и на општествено-политичките заедници, од прописите и од другите општи акти со кои се уредуваат тие односи и од трговските и други меѓународни договори и од интересите на безбедноста на СФРЈ.

Член 4

Координациониот одбор ја усогласува работата на координационите одбори при надлежниот орган во републиката и координационите одбори при надлежниот орган во автономната покраина.

Координациониот одбор соработува со сојузните, републичките, односно покраинските органи и организации, со заедничкото стопанско претставништво и со организациите на здружен труд регистрирани за вршење на надворешнотрговскиот промет.

Член 5

Координациониот одбор има петнаесет членови. Претседателот и шест членови на Координациониот одбор ги именува Сојузниот извршен совет, и тоа: претседателот и два члена по своја иницијатива, два члена — на предлог од Сојузот на синдикатите на Југославија и два члена — на предлог од Стопанската комора на Југославија.

Претседателите на координационите одбори при надлежниот орган во републиката и претседателите на координационите одбори при надлежниот орган во автономната покраина се членови на Координациониот одбор според својата положба.

Претседателот на Координациониот одбор во негова отсуство го заменува оној член на Координациониот одбор што го именува Сојузниот извршен совет по своја иницијатива.

Член 6

Во работата и одлучувањето на Координациониот одбор сите членови на Координациониот одбор имаат еднакви права и обврски.

Член 7

Координациониот одбор може за разгледување на одделни прашања да формира постојани и повремене комисији, односно други работни тела и да им определи непосредни задачи.

Претседателот и членовите на комисиите и на другите работни тела од став 1 на овој член ги именува Координациониот одбор.

Член 8

Стручњациите и административните работи за потребите на Координациониот одбор ги врши Сојузниот секретаријат за надворешна трговија.

Член 9

Координациониот одбор може, за прашањата што ги разгледува, да побара надлежните сојузни органи, односно сојузните организации и организациите на здружен труд, да му приготват, односно достават потребни информации и податоци.

Член 10

Координациониот одбор ги врши своите работи на седници.

Седницата на Координациониот одбор ја свикнува претседателот, по своја иницијатива, на предлог од Сојузниот извршен совет или на предлог од ко-

ординациониот одбор при надлежниот орган во републиката, односно од координациониот одбор при надлежниот орган во автономната покраина, а може да ја свика и кога предлог за свикнување на седница ќе поднесе Стопанската комора на Југославија или Сојузот на синдикатите на Југославија.

Претседателот на Координациониот одбор го предлага дневниот ред на седницата.

Членовите на Координациониот одбор можат да предложат дополнително или измена на дневниот ред со образложение за потребата од итно разгледување на подигнатото прашање.

Координациониот одбор го утврдува дневниот ред на седницата.

Член 11

Седницата на Координациониот одбор се свикнува по писмен пат, најдоцна на 15 дена пред одржувањето, а во случај на потреба и порано.

Кон поканата за седница, до членовите на Координациониот одбор се доставуваат предлогот на дневниот ред и материјалите за прашањата што се предложени за дневниот ред на седницата.

Поканата за седницата, со предлогот на дневниот ред и со материјалите за прашањата што се предложени за дневниот ред на седницата, се доставуваат и до Сојузниот секретаријат за надворешна трговија.

На седницата на Координациониот одбор се повикуваат, по потреба, и претставници на сојузните органи на управата и на сојузните организации заради давање стручно мислење по прашањата што се расправаат на седницата. Кон поканата, до нив се доставуваат материјалите што се неопходни за нивното учество во работата на Координациониот одбор.

Член 12

За прашањата што ги разгледува, Координациониот одбор донесува заклучоци и препораки и дава предлози или мислења и за тоа ги известува надлежните органи и организации.

Член 13

Координациониот одбор на седниците одлучува со мнозинство гласови на своите членови.

Членовите на Координациониот одбор гласаат јавно.

Член 14

Претседателот на Координациониот одбор раководи со седниците.

За текот на седницата на Координациониот одбор се води записник.

Секој член на Координациониот одбор има право да бара во записникот да се внесе и неговото издвоено мислење.

Записникот го заверува претседателот на Координациониот одбор.

По еден примерок од заверениот записник се доставува до сите членови на Координациониот одбор.

Записникот се усвојува на наредната седница на Координациониот одбор.

Член 15

Претседателот на Координациониот одбор се грижи за извршувањето на заклучоците, препораките, предлозите и мислењата на Координациониот одбор.

Член 16

Членовите на Координациониот одбор што ги именува Сојузниот извршен совет по своја иницијатива се одговорни за својата работа во Координациониот одбор пред Сојузниот извршен совет, а другите членови на Координациониот одбор за својата работа во Координациониот одбор се одговорни пред органите и организациите што ги предложиле за членови на Координациониот одбор.

Координациониот одбор поднесува извештај за својата работа до Сојузниот извршен совет.

Член 17

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 922

13 октомври 1977 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Веселин Гурановиќ, с. р.

751.

Врз основа на член 66 став 2 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр 15/77) и член 130 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77), врз основа на согласноста од извршните совети на собранијата на републиките и од извршните совети на собранијата на автономните покраини, Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА РАБОТИТЕ НА ПОСРЕДУВАЊЕ ВО НАДВОРЕШНОТРГОВСКИОТ ПРОМЕТ

1. Под работи на посредување во надворешнотрговскиот промет се подразбираат:

1) увозот на стоки заради повторен извоз во непроменета или битно непроменета состојба;

2) купувањето на стоки во странство и увозот на тие стоки од странство и извозот на стоки во странство во исто количество и од ист тарифен став на Царинската тарифа (рампласман);

3) купувањето на стоки во Југославија и во странство, нивното сместување во домашни царински склади и продажбата во странство во непроменета состојба;

4) купувањето на стоки во странство и нивната непосредна продажба во странство;

5) посредувањето во пласирањето на странски стоки на странски пазар;

6) купувањето на стоки во странство заради индустриска преработка, доработка и обработка во домашни производствени организации на здружен труд, плаќањето на услугите на доработката, преработката и обработката на тие стоки и извозот на тие стоки;

7) вршењето на трансакции во врска со остварувањето на работите на посредување во надворешнотрговскиот промет, како што се: конверзија, арбитража, преземање наплатување во определени девизи со соодветно плаќање во девизи што се од значење за одржување на ликвидноста во меѓународните плаќања и сл.

2. Основните и други организации на здружен труд, регистрирани за работи на посредување во надворешнотрговскиот промет (во натамошниот текст: организациите на здружен труд) можат работите од одредбите под 1 до 6 точка 1 од оваа одлука да ги вршат врз основа на одобрение од Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, по прибавено мислење од Сојузниот секретаријат за финансии и од Народната банка на Југославија.

3. Организациите на здружен труд можат работите од одредбата под 7 точка 1 од оваа одлука да ги вршат врз основа на одобрение од Сојузниот секретаријат за финансии, по прибавено мислење од Народната банка на Југославија.

4. Работите на посредување во надворешнотрговскиот промет на предмети на вооружување и воена опрема ги врши Сојузната дирекција за промет и резерви на производи со посебна намена, врз основа на согласност од Сојузниот секретаријат за народна одбрана и одобрение од Сојузниот секретаријат за надворешна трговија.

5. Плаќањето на стоките и услугите за извршување на работите на посредување во надворешнотрговскиот промет од одредбите под 1 до 6 точка 1 од оваа одлука, како и плаќањата во смисла на одредбата под 7 точка 1 од оваа одлука, организациите на здружен труд ги вршат во согласност со самоуправната спогодба од член 69 на Законот за девизното работење и кредитните односи со странство.

Девизите остварени со вршење на работите од точка 1 на оваа одлука им се враќаат на истите извори во динарска потивредност на употребените девизи, а разликата помеѓу остварените и вратените девизи ѝ припаѓа на организацијата на здружен труд во смисла на член 67 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство.

Ако е во прашање стокотно-кредитен ангажман одобрен според важечките прописи, организациите на здружен труд можат да ги преземат стоките по стоковниот кредит на друга организација на здружен труд и да ги вршат работите од точка 1 на оваа одлука за сметка на корисникот на кредитот. Врз тие работи не се применуваат одредбите на став 2 од оваа точка.

6. Упатство за спроведувањето на одредбата на точка 2 од оваа одлука дава сојузниот секретар за надворешна трговија, по прибавено мислење од сојузниот секретар за финансии и од Народната банка на Југославија, а упатство за спроведување на одредбата на точка 3 од оваа одлука сојузниот секретар за финансии, по прибавено мислење од Народната банка на Југославија.

7. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за условите и начинот за плаќање и наплатување во работите на посредување во надворешнотрговскиот промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/73).

8. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1978 година.

Е. п. бр. 858

27 октомври 1977 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

д-р Берислав Шефер, с. р.

752.

Врз основа на член 43 став 1 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77), врз основа на согласноста од извршните совети на собранијата на републиките и од извршните совети на собранијата на автономните покраини, Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА РАБОТИТЕ НА ВРШЕЊЕ УСЛУГИ ПРИ ОБЛАГОРОДУВАЊЕ НА СТОКИ

1. Под работи на вршење услуги при облагородување на стоки, во смисла на оваа одлука, се подразбира секој процес на индустриска доработка, преработка и обработка што домашна производствена организација на здружен труд го врши

на стоките што се во сопственост на странски порачувач или што странска фирма го врши на стоки од домашна производствена организација на здружен труд.

2. Извозот на стоки заради облагородување и увозот на стоки заради облагородување, се врши во согласност со царинските прописи за привремен извоз, односно за привремен увоз на односни стоки.

3. Девизите наплатени од страна на порачувачот за извршена услуга при облагородување на стоки и за дополнителните материјали, се сметаат во поглед на стекнувањето на правото на девизите, како девизи остварени со извоз на стоки и услуги.

4. За работите на вршење услуги при облагородување на стоки, што странска фирма ги врши на стоки од домашна производствена организација на здружен труд, за кои со сојузни прописи е определено дека можат да се известуваат врз основа на дозвола, потребно е одобрение од Сојузниот секретаријат за надворешна трговија кое го дава тој секретаријат по прибавено мислење од Сојузниот секретаријат за пазар и цени и од Народната банка на Југославија.

5. Услугите на облагородување на домашни стоки што ги вршат странски лица, организациите на здружен труд ги плаќаат во согласност со самоуправната спогодба од член 69 на Законот за девизното работење и кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77).

Ако со сојузни прописи е определено дека одделни стоки можат да се увезуваат врз основа на стоковниот контингент, девизниот контингент или дозвола, таквите облагородени стоки организацијата на здружен труд може да ги увезува само со товарење на утврденото право на тој увоз, и тоа за вредноста на извршената услуга на облагородување.

6. Народната банка на Југославија, во согласност со Сојузниот секретаријат за надворешна трговија може, по исклучок од одредбите на точ. 3 и 5 став 1 од оваа одлука, да одобри и друг начин на плаќање, односно наплатување на услугите при облагородување на стоките ако е во прашање извршување на трговски и други економски спогодби склучени со странство.

7. Вршењето на услуги при облагородувањето на предмети на вооружување и воена опрема и на нивни делови, во смисла на оваа одлука, може да се врши само по одобрение од Сојузниот секретаријат за народна одбрана.

8. Организациите на здружен труд се должни секоја работа на вршење услуги на облагородување на стоки да ѝ ја пријават на народната банка на републиката, односно на народната банка на автономната покраина.

9. Директорот на Сојузната управа за царини ја пропишува постапката за вршење контрола на стоките што се извезуваат и увозуваат во смисла на оваа одлука.

10. Технички упатства за спроведувањето на оваа одлука дава Народната банка на Југославија.

11. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за работите на вршењето на услуги при облагородување на стоки („Службен лист на СФРЈ“ бр. 18/73 и 58/73).

12. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1978 година.

Е. п. бр. 857

27 октомври 1977 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

д-р Берислав Шефер, с. р.

753.

Врз основа на член 151 став 3 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77), врз основа на согласноста од извршните совети на собранијата на републиките и од извршните совети на собранијата на автономните покраини, Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ ДЕВИЗИТЕ ПРИБАВЕНИ ОД СТРАНСКИ КРЕДИТИ И ДЕВИЗИТЕ ПРИБАВЕНИ ОД ГРАЃАНИ СО ИЗДАВАЊЕ НА ОБВРЗНИЦИ МОЖАТ ДА СЕ КОРИСТАТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРЕЗЕМЕНИ ОБВРСКИ СПРЕМА СТРАНСТВО

1. Основните и другите организации на здружен труд и самоуправните интересни заедници во областа на материјалното производство можат девизите прибавени од финансиски кредити и девизите прибавени од граѓани со издавање на обврзници, да ги користат за извршување на втасани обврски во тековната година по порано земени комерцијални кредити, стоковни кредити и финансиски кредити.

2. Работите од точка 1 на оваа одлука основните и други организации на здружен труд и самоуправните интереси заедници во областа на материјалното производство, можат да ги вршат ако ги исполнуваат условите од чл. 141, 145 и 148 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство.

3. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1978 година.

Е. п. бр. 918
9 ноември 1977 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Доброслав Кулафиќ, с. р.

754.

Врз основа на член 25 став 5, во врска со член 232 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77), врз основа на согласноста од извршните совети на собранијата на републиките и од извршните совети на собранијата на автономните покраини, по прибавеното мислење од Стопанската комора на Југославија, Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА МЕТОДОЛОГИЈАТА И КРИТЕРИУМИТЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ И ЗА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА СЛЕДЕЊЕ НА ОСТВАРУВАЊЕТО НА ПРОЕКЦИИТЕ НА ПЛАТНОБИЛАНСНИТЕ ПОЗИЦИИ И НА ПРОЕКЦИИТЕ НА ДЕВИЗНОБИЛАНСНИТЕ ПОЗИЦИИ НА РЕПУБЛИКИТЕ, ОДНОСНО НА АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ ВО ЕДИНСТВЕНАТА ПРОЕКЦИЈА НА ПЛАТНИОТ БИЛАНС И НА ДЕВИЗНИОТ БИЛАНС НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 1978 ГОДИНА

1. Проекцијата на платниот биланс и проекцијата на девизниот биланс на Југославија ги содржат проекциите на платнобилансните позиции и

проекциите на девизнобилансните позиции на републиките и на автономните покраини во единствената меѓусебно усогласената проекција на платниот биланс и на девизниот биланс на Југославија.

Проекцијата на платнобилансната позиција и проекцијата на девизнобилансната позиција на републиката, односно на автономната покраина во единствената проекција на платниот биланс и на девизниот биланс на Југославија, согласно со Законот за девизното работење и кредитните односи со странство (во натамошниот текст: Законот), го претставуваат и содржат меѓусебно усогласениот планиран обем на финансиските и другите економски трансакции, што ги остваруваат домашните лица од територија на одделна република, односно автономна покраина со странски лица и ги опфаќаат сите битни елементи содржани во платниот биланс и во девизниот биланс на Југославија по сите извори, основи и намени.

Проекцијата на платнобилансните позиции и проекцијата на девизнобилансната позиција на републиката, односно на автономната покраина од став 1 на оваа точка се донесуваат заради утврдување и остварување на целите и обврските утврдени, согласно со Законот, во единствената проекција на платниот биланс, односно во единствената проекција на девизниот биланс на Југославија.

2. Во проекцијата на платнобилансната позиција на републиката, односно на автономната покраина во единствената проекција на платниот биланс на Југославија се искажуваат, согласно со Законот, сите битни елементи содржани во платниот биланс на Југославија, а особено извозот на стоки и услуги и приливот на девизи по друг нестоковен основ, увозот на стоки и услуги и одливот на девизи по друг нестоковен основ, обемот на користењето на кредити во странство, отплатите на кредити во странство и обемот на кредитите што се одобруваат на странство и нивната структура и рочност, како и суфицитот, односно дефицитот на сите девизни трансакции со странство.

Во проекцијата на девизнобилансната позиција на републиката, односно на автономната покраина во единствената проекција на девизниот биланс на Југославија се искажуваат, согласно со Законот, сите битни елементи содржани во девизниот биланс на Југославија, а особено обемот на приливот и одливот на девизи по основ на извозот и увозот на стоки и услуги, приливот и одливот на девизи по друг нестоковен основ, обемот на користењето на кредити во странство, отплатите на кредитите во странство и обемот на кредитите што се одобруваат на странство и нивната структура и рочност, како и суфицитот, односно дефицитот на сите девизни трансакции со странство.

Проекцијата на платнобилансната позиција и проекцијата на девизнобилансната позиција на републиката, односно на автономната покраина од ст. 1 и 2 на оваа точка се утврдуваат и се следат посебно за конвертибилните, а посебно за клириншки-те девизи.

3. Заради утврдување и следење на остварувањето на проекциите на платнобилансната позиција и на девизнобилансната позиција на републиката, односно на автономната покраина, со оваа одлука се пропишуваат критериумите и методологијата за утврдување и методологијата за следење на остварувањето на проекциите на платнобилансните позиции и на проекциите на девизнобилансните позиции на републиките и автономните покраини во единствената меѓусебно усогласена проекција на платниот биланс и на девизниот биланс на Југославија, по одделни битни основи на приливот и одливот од значење за платниот биланс и за девизниот биланс на Југославија.

4. Критериумите за утврдување на проекцијата на платнобилансната позиција и на проекција на де-

визнобилансната позиција на републиката, односно на автономната покраина во единствената проекција на платниот биланс и на девизниот биланс на Југославија за 1978 година се:

1) Општествениот план на Југославија за периодот од 1976 до 1980 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/76), општествените планови на републиките, односно на автономните покраини за тој период и Проекцијата на платниот биланс на Југославија за периодот од 1976 до 1980 година;

2) Резолуцијата за политиката на остварувањето на Општествениот план на Југославија за периодот од 1976 до 1980 година во 1978 година;

3) проекцијата на платниот биланс и проекцијата на девизниот биланс за Југославија за 1978 година;

4) Проекцијата на материјалните биланси на стопанството и на стоконите биланси на надворешно-трговската размена во 1978 година, составена заедно со здружениот труд во републиките и автономните покраини и усогласена на ниво на федерацијата (за репродукциони материјали, суровини, опрема и стоки за широка потрошувачка);

5) Заедничката девизна политика на Југославија за 1978 година, утврдена во согласност со член 19 од Законот;

6) досегашното учество на републиките и автономните покраини во извршувањето на платниот биланс на Југославија за периодот од 1973 до 1977 година;

7) обврската на републиките, автономните покраини и федерацијата за воспоставување похар-

монични и поурамнотежени односи кај утврдувањето на проекциите на платнобилансните позиции и на проекциите на девизнобилансните позиции на републиките и на автономните покраини во единствената проекција на платниот биланс и на девизниот биланс на Југославија;

8) договорот на републиките, автономните покраини и федерацијата, за обемот, структурата и намената на користењето на странски средства врз база на меѓусебно усогласените планови на кредитните работи со странство по републиките и автономните покраини;

9) правото на увозот и одливот на девизите по основ на компензација поради забрана или ограничување на извозот, во смисла на член 22 од Законот и други договорени права на одливот на девизите.

5. Ако по утврдувањето на проекциите на платнобилансните позиции на проекцијата на девизнобилансните позиции се утврди правото на компензација по основ на член 22 од Законот, на таков начин утврденото право на купување девизи на девизниот пазар му се додава на предвидениот увоз во утврдената проекција.

6. Утврдувањето и следењето на проекциите на платнобилансните позиции и на проекциите на девизнобилансните позиции на републиките, односно автономните покраини во приливот и одливот на девизите во единствената меѓусебно усогласена проекција на платниот биланс и на девизниот биланс на Југославија, се врши според следните шеми:

СР
САП

ШЕМА ЗА УТВРДУВАЊЕ И СЛЕДЕЊЕ НА ПРОЕКЦИЈАТА НА ПЛАТНОБИЛАНСНАТА ПОЗИЦИЈА

А. ОД ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО

И. Извоз на стоки и услуги

1. Извоз на стоки (вклучувајќи и по самоуправните спогодби од член 67 на Законот)
2. Нестоконни приходи
 - 2.1. Туризам
 - 2.2. Транспорт
 - 2.3. Инвестициони работи во странство
 - 2.4. Прилив во корист на физички лица (по разни социјални и слични основи)
 - 2.5. Застапничка провизија
 - 2.6. Друг прилив
3. Девизни дознаки и ефектива што се полага на сметките на граѓани и граѓански правни лица
4. Камати (активни)

ИЗВОЗ НА СТОКИ И УСЛУГИ (1 до 4)

5. Наплати по дадени кредити
 6. Друг прилив
- ВКУПНО ПРИХОДИ (1 до 6)

Б. ВРЗ ОСНОВА НА ПРАВОТО ОД ТОЧКА 5 НА ОВАА ОДЛУКА

Компензацијата од член 22 на Законот

ВКУПНО (А+Б)

СР
САП

ШЕМА ЗА УТВРДУВАЊЕ И СЛЕДЕЊЕ НА ПРОЕКЦИЈАТА НА ДЕВИЗНОБИЛАНСНАТА ПОЗИЦИЈА

А. ОД ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО

И. Девизен прилив по извоз на стоки и услуги

1. Девизен прилив по извоз на стоки (вклучувајќи и по самоуправните спогодби од член 67 на Законот)
2. Нестоконен прилив
 - 2.1. Туризам
 - 2.2. Девизен прилив од транспортот
 - 2.3. Инвестициони работи во странство (добивка по конечна пресметка на извршената работа)
 - 2.4. Прилив во корист на физички лица (по разни социјални и слични основи)
 - 2.5. Застапничка провизија
 - 2.6. Друг прилив
3. Девизни дознаки и ефектива што се полага на сметките на граѓани и граѓански правни лица
4. Камати (активни)

ДЕВИЗЕН ПРИЛИВ ПО ИЗВОЗ НА СТОКИ И УСЛУГИ (1 до 4)

5. Наплати по дадени кредити
 6. Друг прилив
- ВКУПНО ПРИЛИВ (1 до 6)

Б. ВРЗ ОСНОВА НА ПРАВОТО ОД ТОЧКА 5 НА ОВАА ОДЛУКА

Компензацијата од член 22 на Законот

ВКУПНО (А+Б)

A. ОД ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО**II. Увоз на стоки и услуги и отплати на обврски**

1. Увоз на стоки (вклучувајќи и увоз на стоки на кредит)
2. Нестоковни расходи
 - 2.1. Транспорт
 - 2.2. Инвестициони работи во странство
 - 2.3. Застапнички провизии
 - 2.4. Патувања во стопански цели
 - 2.5. Други расходи
3. Подигната ефективна од девизни сметки на граѓани
4. Камати (пасивни)

УВОЗ НА СТОКИ И УСЛУГИ (1 до 4)

РАЗЛИКА (I—II)

5. Отплати на кредити
6. Извоз на стоки на кредит
7. Друг одлив

ВКУПНО РАСХОДИ (1 до 7)

РАЗЛИКА (ПОМЕЃУ ВКУПНИТЕ ПРИХОДИ И ВКУПНИТЕ РАСХОДИ)

КОРИСТЕЊЕ НА ДОГОВОРЕН ИЗНОС НА СТРАНСКИ КРЕДИТИ

ПОКРИТИЕ (начин и извор на покритието)

B. ПО ОСНОВ НА УВОЗОТ ОД ТОЧКА 5 НА ОВАА ОДЛУКА

КОМПЕНЗАЦИЈА

ВКУПНО (A+B)

7. Вредноста на остварениот извоз на стоки франко југословенска граница се следи по републиките и автономните покраини според седиштето на организацијата на здружен труд чии стоки се предмет на извозот, а врз основа на царинската декларација во која се внесуваат и елементи од склучените самоуправни спогодби според член 67 од Законот.

8. Девизниот прилив по извозот на стоки се следи по републиките и автономните покраини според седиштето на организацијата на здружен труд чии стоки се предмет на извозот.

Сојузниот извршен совет ќе ги пропише роковите во кои организациите на здружен труд — извозници се должни да пренесат соодветен износ од остварените девизи врз организациите на здружен труд што врз основа на самоуправната основа од член 67 на Законот учествувале во остварувањето на девизите од извозот.

9. Девизниот прилив од туризмот се следи по републиките и автономните покраини врз основа на девизниот прилив што ќе го остварат организациите на здружен труд, што даваат туристички услуги од територијата на одделна република, односно автономна покраина.

Под девизен прилив од став 1 на оваа точка, се сметаат и динарите што според член 78 од Законот мораат да се пресметуваат како девизен прилив.

A. ОД ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО**II. Девизен одлив по увоз на стоки и услуги и отплати на обврски**

1. Девезни плаќања по увоз на стоки:
 - во готово
 - на кредит
2. Нестоковен одлив
 - 2.1. Транспорт
 - 2.2. Застапнички провизии
 - 2.3. Патувања во стопански цели
 - 2.4. Друг одлив
3. Подигната ефективна од девизни сметки на граѓани
4. Камати (пасивни)

ДЕВИЗЕН ОДЛИВ ПО УВОЗ НА СТОКИ И УСЛУГИ (1 до 4)

РАЗЛИКА (I—II)

5. Отплати на кредити
6. Друг одлив

ВКУПНО ОДЛИВ (1 до 6)

РАЗЛИКА (ПОМЕЃУ ВКУПНИОТ ПРИЛИВ И ВКУПНИОТ ОДЛИВ)

КОРИСТЕЊЕ НА ДОГОВОРЕН ИЗНОС НА СТРАНСКИ КРЕДИТИ

ПОКРИТИЕ (начин и извори на покритието)

B. ПО ОСНОВ НА ОБВРСКАТА ОД ТОЧКА 5 НА ОВАА ОДЛУКА

КОМПЕНЗАЦИЈА

ВКУПНО (A+B)

10. Девизниот прилив по основ на транспортот и други услуги (шпедиција, осигурување, контрола на стоки и др.) се следи по републиките и автономните покраини врз основа на девизниот прилив што ќе го остварат организациите на здружен труд што даваат транспортни и други услуги.

Со посебна одлука, што ќе ја донесе Сојузниот извршен совет врз основа на согласноста со извршните совети на собранијата на републиките и со извршните совети на собранијата на автономните покраини, се регулира прашањето на наплатените услуги во странски релации од домашни лица во динари, во согласност со одредбите на член 127 од Законот.

11. Девизниот прилив по основ на добивка од извршени инвестициони работи во странство се следи според седиштето на организацијата на здружен труд што ги извела работите.

12. Другиот девизен прилив по нестоковен основ се следи по републиките и автономните покраини и тоа:

1) од социјални и слични примања — според живеалиштето, односно седиштето на корисникот на тие примања;

2) од други приливи — според седиштето на организацијата на здружен труд, што го остварува тој прилив.

13. Девизниот прилив по основ на дознаки на работниците и иселениците се следи по републиките и автономните покраини според седиштето на банката, сразмерно со бројот на работниците што се наоѓаат на привремена работа во странство.

Полагањето на средствата на девизните сметки се следи по републиките и автономните покраини според седиштето на деловната единица на банката кај која се врши вложување.

14. Девизниот прилив од наплатени камати по основ на дадени кредити на странство се следи по републиките и автономните покраини според седиштето на давачот на кредитот, а приливот од положените депозити во странство — според седиштето на депозитерот.

15. Девизниот прилив од наплата по кредити дадени на странство се следи по републиките и автономните покраини според седиштето на извозникот — давач на кредитот според самоуправната спогодба.

16. Во процентите на платнобилансните позиции на републиките, односно автономните покраини, правото на компензација по основ на член 22 од Законот се следи според седиштето на корисникот на компензацијата.

17. Вредноста на остварениот увоз на стоки франко југословенска граница се следи по републиките и автономните покраини според седиштето на корисникот на стоките за чија сметка се врши увозот на стоките, а врз основа на царинската декларација.

18. Девизните плаќања по основ на увоз на стоки се следат по републиките и автономните покраини според седиштето на корисникот на стоките за чија сметка се врши увозот.

19. Девизниот одлив по основ на транспортот и други основи, камати, отплати на кредити, кредитирање на странство, се следи по републиките и автономните покраини, според седиштето на основните и други организации на здружен труд и на другите општествени правни лица што вршат плаќање спрема странство.

20. Девизниот одлив по основ на подигнати ефективни странски пари од девизни сметки на граѓани се следи по републиките и автономните покраини според седиштето на банката, односно на деловната единица на банката кај која се водат девизните средства.

21. Евидентирање и следење на девизниот прилив и на девизниот одлив според одредбите од оваа одлука вршат Народната банка на Југославија, народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини.

22. Поблиски прописи за начинот и техниката на евидентирањето на извршувањето на извозот и увозот на стоки и услуги и на девизниот прилив и одлив по републиките и автономните покраини и на ниво на федерацијата, по сите основи од оваа одлука, донесува Сојузниот извршен совет на предлог од Народната банка на Југославија и од Сојузниот завод за статистика.

23. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 916
17 ноември 1977 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Берислав Шефер, с. р.

755.

Врз основа на член 57 став 5, во врска со член 12 став 2 од Законот за книговодството („Службен лист на СФРЈ“ бр. 58/76), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ПОДАТОЦИТЕ ШТО ОРГАНИЗАЦИЈИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД И ДРУГИТЕ КОРИСНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА СЕ ДОЛЖНИ ДА ГИ ОБЕЗБЕДАТ ВО СВОЕТО КНИГОВОДСТВО ЗА РАБОТНИТЕ, ОДНОСНО ДЕЛОВНИТЕ ЕДИНИЦИ ШТО ГИ ОСНОВАЛЕ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА КОЈА НЕ СЕ НАОГА НИВНОТО СЕДИШТЕ ИЛИ ВО СТРАНСТВО

1. Организацијата на здружен труд, односно другиот корисник на општествените средства од член 4 на Законот за книговодството што има работна, односно деловна единица основана на територијата на општествено-политичката заедница на која не се наоѓа неговото седиште или во странство е должен во своето книговодство за таа работна, односно деловна единица да ги обезбеди податоците пропишани со оваа одлука.

2. Под работна, односно деловна единица, во смисла на точка 1 од оваа одлука, се подразбираат: погоните, градилиштата, складовите, продавниците, сервисните служби, претставништвата, делегатските места, филијалите, експозитурите, информативните центри и другите работни, односно деловни единици, за кои, според важечките прописи, не се води посебно книговодство.

3. Организацијата на здружен труд, односно другиот корисник на општествени средства податоците што е должен да ги обезбеди во своето книговодство за работната, односно деловната единица што ја основал на територијата на општествено-политичката заедница на која не се наоѓа неговото седиште ги искажува на образецот РЕ₁ — Податоци за работната — деловната единица за периодот од 1 јануари до _____ 19____ година, што е отпечатен кон оваа одлука и е нејзин составен дел.

4. Организацијата на здружен труд, односно корисникот на општествени средства податоците што е должен да ги обезбеди во своето книговодство за работната, односно деловната единица што ја основал во странство ги искажува на образецот РЕ₂ — Податоци за работната — деловната единица во странство за периодот од 1 јануари до _____ 19____ година, што е отпечатен кон оваа одлука и е нејзин составен дел.

5. Обрасците РЕ₁ и РЕ₂ се пополнуваат врз основа на книговодствените податоци и тоа при изработката на периодичната пресметка за периодот јануари—јуни и на завршната сметка.

6. Организацијата на здружен труд, односно другиот корисник на општествени средства го доставува до надлежниот орган на општината на чија територија се наоѓа работната, односно деловната единица образецот РЕ₁ за периодот јануари—јуни — до крајот на јули, а за периодот јануар—декември — до крајот на февруари, во по еден примерок, посебно за секоја работна, односно деловна единица.

7. Организацијата на здружен труд, односно другиот корисник на општествени средства ги доставува и до надлежната служба на општественото книговодство кај која се води неговата жиро-сметка обрасците РЕ₁ и РЕ₂ кон периодичната пресметка за периодот јануари—јуни и завршната сметка, во два примерока.

Службата на општественото книговодство од став 1 на оваа точка доставува еден примерок од примениот образец РЕ1 до Службата на општественото книговодство на чие подрачје се наоѓа работната, односно деловната единица, во рок од 15 дена од денот на приемот на тој образец.

8. Образецот од точка 4 на оваа одлука Службата на општественото книговодство на Југославија ќе го приспособи за механографска обработка.

9. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Правилникот за доставување книговодствени податоци за деловна единица од општествено-политичката заедница и до Служ-

бата на општественото книговодство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/75).

10. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 917
17 ноември 1977 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Берислав Шефер, с. р.

Образец РЕ1

Работна-деловна единица

(назив и место)

Организација на здружен труд — друг корисник на општествени средства

(назив и место)

ПОДАТОЦИ ЗА РАБОТНАТА — ДЕЛОВНАТА ЕДИНИЦА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1 ЈАНУАРИ ДО
————— 19 ————— ГОДИНА

I дел

— во динари —

Реден број	Елементи	Износ	
		на претходната година	на тековната година
1	2	3	4
1	Вкупни основни средства во употреба според набавната вредност		
2	Вкупни залихи (суровини, материјали, ситен инвентар и амбалажа, производство на недовршени производи, полупроизводи и делови на готови производи и стоки)		
3	Дел од деловниот фонд		
4	Вкупен приход (производи, услуги, стоки и други приходи), односно приходи		
5	Дел од приходот остварен за готови пари		
6	Исплатени лични доходи		
7	Исплатени чисти лични доходи		
8	Просечен број на вработени врз база на состојбата кон крајот на месецот		
9	Просечен месечен чист личен доход по вработен		

II дел

— во динари —

Реден број	Елементи	Износи	
		пресметани	платени
1	2	3	4
1	Данок на промет		
2	Придонеси и даноци од доходот: <ul style="list-style-type: none"> — придонеси за СИЗ за образование — придонеси за СИЗ за наука — придонеси за СИЗ за култура — придонеси за СИЗ за здравство — придонеси за СИЗ за социјална заштита — придонеси за СИЗ за други општествени дејности — придонеси за пензиско и инвалидско осигурување — придонеси за вработување и социјална сигурност на работниците — даноци на општината — даноци на републиката, односно автономната покраина 		
3	Даноци и придонеси од личниот доход: <ul style="list-style-type: none"> — даноци — придонеси за СИЗ за образование — придонеси за СИЗ за наука и култура — придонеси за СИЗ за здравство — придонеси за СИЗ за социјална заштита — придонеси за пензиско и инвалидско осигурување — придонеси за вработување и обезбедување социјална сигурност на работниците — придонеси за заедничка потрошувачка на ОЗТ — придонеси за СИЗ за домување — други придонеси 		
4	Задолжителни заеми: <ul style="list-style-type: none"> — за кредитирање на стопански недоволно развиените републики и САП Косово — за заеднички резерви 		

Раководител на книговодството,

Директор-Раководител,

ЗАБЕЛЕШКИ: Под редниот број 3 I дел од овој образец се внесуваат податоци за работните, односно деловните единици чие седиште се наоѓа на територијата на друга република, односно автономна покраина.

Под ред. бр. 6 и 7 I дел од овој образец се внесуваат вкупно исплатените лични доходи во периодот за кој се поднесува овој образец.

Под редниот број 3 во колона 4 II дел од овој образец се внесуваат вкупно платените даноци и придонеси од личниот доход за периодот во кој се поднесува овој образец.

Кратенките употребени во овој образец ги имаат следните значења:

- 1) СИЗ — самоуправни интересна заедница
- 2) ОЗТ — организација на здружен труд

Образец РЕз

Работна-деловна единица во
странство

Држава _____

(назив и место)

Година на основањето _____

Организација на здружен
труд друг корисник на оп-
штествени средства

Број на регистарот _____

(назив и место)

ПОДАТОЦИ ЗА РАБОТНАТА — ДЕЛОВНАТА ЕДИНИЦА ВО СТРАНСТВО ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1
ЈАНУАРИ ДО _____ 19 _____ ГОДИНА

Реден број	Елементи	Износ во динари	
		на претходната година	на тековната година
1	2	3	4

I ДЕЛ

А. Трошоци на работењето

- 1 Издатоци за материјали и услуги
- 2 Издатоци за реклама и пропаганда
- 3 Издатоци за репрезентација
- 4 Издатоци за дневници
- 5 Други издатоци
- 6 Амортизација
- 7 Вкупно (реден број 1 до реден број 5)

Б. Лични доходи и други лични примања

- 8 Лични доходи на работниците
- 9 Плати на странски работници
- 10 Други лични примања
- 11 Вкупно (реден број 8 до реден број 10)

В. Даноци и придонеси

- 12 Даноци
- 13 Придонеси
- 14 Вкупно (реден број 12 и реден број 13)
- 15 Вкупно (ред. бр. А + Б + В)

II ДЕЛ

- 1 Дел од вкупниот приход, односно дел од приходот остварен преку работна односно деловна единица во странство
- 2 Вкупни основни средства во употреба според набавната вредност
- 3 Просечен број на вработени работници врз база на состојбата на крајот на месецот
- 4 Просечен број на вработени странски работници врз база на состојбата на крајот на месецот
- 5 Просечен месечен чист личен доход по вработен работник
- 6 Просечна месечна нето плата по вработен странски работник

Гласоводител на книговодството,

Директор-Раководител,

756.

Врз основа на член 58 став 3 од Законот за книговодството („Службен лист на СФРЈ“ бр. 58/76), сојузниот секретар за финансии пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА НАЧИНОТ И РОКОВИТЕ ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА И ОБВРСКИТЕ

Член 1

Организациите на здружен труд и другите корисници на општествени средства од член 4 на Законот за книговодството, вршат усогласување на меѓусебните побарувања и обврски по писмен пат на крајот на деловната година.

Усогласувањето на меѓусебните побарувања и обврски во смисла на став 1 од овој член се врши по сите основи на побарувања и обврски, како и по основ на здружени средства.

Член 2

Побарувањата, односно обврските по основ на чекови, меници со авал и по основ на другите хартии од вредност, како и побарувањата, односно обврските покриени со акредитив и гаранција, се сметаат како усогласени.

Побарувањата што се наплатени и побарувањата за кои е донесен, односно издаден извршен нареден, како и побарувањата, односно обврските покриени со чек и меница со авал — до денот на поднесувањето на завршната сметка, се сметаат како усогласени.

Член 3

Усогласувањето на побарувањата и обврските се врши по писмен пат, со состојбата искажана во деловните книги на организацијата на здружен труд односно друг корисник на општествени средства на 31 декември тековната година.

Член 4

Организациите на здружен труд односно други корисници на општествени средства вршат усогласување на побарувањата и обврските врз основа на извод на отворени ставки или записник за усогласување на побарувањата и обврските, со потпишување од овластените претставници на доверителите и должниците.

Член 5

Усогласувањето на побарувањата и обврските преку изводи на отворени ставки се врши на образецот ИОС — Извод на отворени ставки на 31 декември 19— година, што е отпечатен кон овој правилник и е негов составен дел.

Ако усогласувањето на побарувањата и обврските се врши преку записник за усогласување на побарувањата и обврските, во него се утврдува на недвосмислен начин дека усогласувањето е извршено со состојбата искажана во деловните книги на доверителот и должникот на 31 декември 19— тековната година, како и основот на усогласувањето.

Член 6

Образецот ИОС го пополнува доверителот во три примероци, од кои два примерока доставува до должникот.

Должникот, во рок од 8 дена од денот на приемот на образецот ИОС, еден примерок од тој образец, на кој ќе ја потврди или оспори искажаната состојба во целост или делумно, ќе му врати на доверителот.

Како доказ за доставениот односно вратениот образец ИОС служи потврдата на приемот од страна на пошта или должникот, односно доверителот.

Ако усогласувањето на побарувањата и обврските се врши преку записник за усогласување на побарувањата и обврските, во него посебно се утврдува износот на усогласените побарувања и обврски, а посебно износот на оспорените побарувања и обврски.

Член 7

Ако доверителот односно должникот не постапи според одредбите од член 6 ст. 1 и 2 на овој правилник односно ако не состави записник за усогласување на побарувањата и обврските во смисла на одредбите од член 5 став 2 и член 6 став 4 на овој правилник, се смета дека не го извршил усогласувањето на побарувањата и обврските во смисла на член 31 од Законот за книговодството.

Член 8

Усогласувањето на побарувањата и обврските по основ на камати и надомести за банкарски услуги се врши врз основа на извод на отворени ставки (образец ИОС) или каматен лист потпишан од овластените претставници на доверителот и должникот.

Член 9

Ако се во прашање побарувања и обврски по основ на вложувања во заеднички основни средства или по основ на здружување на станбени згради односно станови, организацијата на здружен труд односно друг корисник на општествени средства кај кој е извршено тоа вложување, односно кај кои се здружени станбени згради односно станови доставува, при потврдувањето на своите обврски по тој основ на образецот ИОС односно на записникот за усогласување на побарувањата и обврските, и преглед на заедничките основни средства, станбените згради односно становите, со назначување на нивната набавна вредност и извршената исправка на вредноста, како и износ на ревалоризацијата извршена во смисла на важечките прописи.

Член 10

Одредбите од овој правилник не се однесуваат на побарувањата и обврските што произлегуваат од односите со населението (штедни влогови, жиро-сметки, тековни сметки, потрошувачки кредити, кредити за станбена изградба, девизни сметки и сл.) како и на побарувањата и обврските во работи со граѓаните.

За побарувањата и обврските по основ на даноци и приднеси не се врши усогласување.

Член 11

Одредбите од овој правилник се применуваат и врз претпријатијата, банките, односно други финансиски организации, осигурителните и реосигурителните организации, работните и деловните единици во странство што ги основале организации на здружен труд односно други корисници на општествени средства или во кои тие учествуваат со свои средства и за кои се води посебно книговодство според одредбите од Законот за книговодството и прописите донесени врз основа на него.

Член 12

Одредбите од овој правилник се однесуваат и на организациите на здружен труд односно на други корисници на општествени средства во основање.

Член 13

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за начинот и роковите за усогласување на побарувањата и обврските („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/75, 3/76 и 7/76).

Член 14

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1-10517/1
7 ноември 1977 година
Белград

Сојузен секретар
за финансии,
Момчило Цемовиќ, с. р.

Образец ИОС

ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРУЖЕН ТРУД — ДРУГ
КОРИСНИК НА ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА
(ДОВЕРИТЕЛ)

ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРУЖЕН ТРУД — ДРУГ
КОРИСНИК НА ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА
(ДОЛЖНИК)

_____ (назив и место)

_____ (назив и место)

ИЗВОД

НА ОТВОРЕНИ СТАВКИ НА 31 ДЕКЕМВРИ 19____ ГОДИНА

Вашата сметка бр. _____ според нашите деловни книги на 31 декември 19____ година покажува салдо од _____ динари _____ во наша — ваша корист, а се состои од следните отворени ставки:

Реден број	Вид на отворената ставка (сметка, ситуација и сл.)	Рок на втасаност	Износ во динари	
			должи	побарува
1	2	3	4	5

Испраќач на изводот

Ја потврдуваме согласноста на отворените ставки

_____ М. П.

(место и датум)

_____ М. П.

(место и датум)

Забелешка: Ја оспоруваме искажаната состојба во целост — делумно за износ од динари _____ од следните причини _____

Прилог: спецификација

Должник,

_____ М. П.

(место и датум)

757.

Врз основа на член 58 став 4 од Законот за книговодството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/76), сојузниот секретар за финансии пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА СОДРЖИНАТА НА ОДДЕЛНИТЕ ПОЗИЦИИ ВО ОБРАСЦИТЕ НА ПЕРИОДИЧНАТА ПРЕСМЕТКА И ЗАВРШНАТА СМЕТКА, НАЧИНОТ НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПЕРИОДИЧНАТА ПРЕСМЕТКА И ЗАВРШНАТА СМЕТКА И ЗА ПОДАТОЦИТЕ И ДОКУМЕНТАЦИЈАТА ШТО СЕ ДОСТАВУВААТ КОН ПЕРИОДИЧНАТА ПРЕСМЕТКА И ЗАВРШНАТА СМЕТКА ЗА ДРУГИТЕ КОРИСНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА

I. Општи одредби

Член 1

Општествено-политичките организации, општествените организации и други општествени правни лица, како и другите организации и заедници што користат општествени средства од член 1 на Уредбата за Контниот план и за билансите за другите корисници на општествени средства („Службен лист на СФРЈ“ бр. 42/77) — (во натамошниот текст: другите корисници на општествени средства), ги пополнуваат обрасците Биланс на состојбата, Приходи и расходи во текот на годината — Биланс на приходите и расходите и Заклучен лист, и ја доставуваат периодичната пресметка и завршната сметка, како и податоците и документацијата кон периодичната пресметка и завршната сметка — на начинот предвиден со овој правилник.

Општествено-политичките организации, општествените организации и други општествени правни лица, како и другите организации и заедници што користат општествени средства кои вршат дејност на подрачје на месна заедница, на територија на општина или меѓурејубличка заедница, односно во организација на здружен труд или кај друг корисник на општествени средства и кукните совети од член 9 на Уредбата за контниот план и за билансите за другите корисници на општествени средства (во натамошниот текст: определени корисници на општествени средства) го пополнуваат образецот Биланс и ја доставуваат периодичната пресметка и завршната сметка, како и податоците и документацијата кон периодичната пресметка и завршната сметка — на начинот предвиден со овој правилник.

Член 2

При пополнувањето на обрасците од член 1 на овој правилник во поглед на содржината на одделните конта што се означени во колона 2 на тие обрасци, другите корисници на општествени средства односно определени корисници на општествените средства постапуваат според одредбите од Правилникот за содржината на одделните конта во Контниот план за другите корисници на општествени средства („Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/77), а во поглед на содржината на одделните позиции во тие обрасци — според одредбите од овој правилник.

Член 3

Паричните вредности во сите обрасци од член 1 на овој правилник се искажуваат во полн износ (динари со пари).

Член 4

Другите корисници на општествени средства односно определени корисници на општествени средства доставуваат периодична пресметка и завршна сметка, како и податоци и документација што се доставуваат кон периодичната пресметка односно завршната сметка до надлежната служба

на општественото книговодство (во натамошниот текст: службата).

Член 5

Другите корисници на општествени средства ги доставуваат до службата, во смисла на член 35 став 3 и член 36 став 2 од Законот за книговодството, пополнетите обрасци Биланс на состојбата и Приходи и расходи во текот на годината — Биланс на приходите и расходите во по три примероци, а пополнетниот образец Заклучен лист — во еден примерок.

Определени корисници на општествени средства го доставуваат до службата, во смисла на член 35 став 3 и член 36 став 2 од Законот за книговодството, пополнетниот образец Биланс, во три примероци.

Другите корисници на општествени средства односно определени корисници на општествени средства ги доставуваат пополнетите обрасци од ст. 1 и 2 на овој член до службата кај која се води нивната жиро-сметка, во роковите определени во член 37 став 1 од Законот за книговодството.

II. Содржина на одделни позиции во образецот Биланс на состојбата

Член 6

Билансот на состојбата се составува врз основа на книговодствените податоци.

Во образецот Биланс на состојбата под ред. бр. 1 до 75 се внесуваат податоците од соодветните конта означени во колска 2 на тој образец, така што во колона 4 се внесуваат податоците од завршната сметка на претходната година, а во колона 5 — податоците за годината односно за периодот за кој се составува завршната сметка, а според состојбите искажани на одделните конта на крајот на годината односно на крајот на периодот за кој се поднесува завршната сметка (статусна промена).

Член 7

На позициите во образецот Биланс на состојбата што се дадени по вкупната актива односно пасива — активни конта на вонбилансната евиденција и пасивни конта на вонбилансната евиденција, се искажуваат состојбите на вонбилансната евиденција, освен вредностите на предметите од основни средства и од обртните средства и изворите на тие средства за народна одбрана.

III. Содржина на одделни позиции во образецот Приходи и расходи во текот на годината — Биланс на приходите и расходите

Член 8

Образецот Приходи и расходи во текот на годината — Биланс на приходите и расходите, се пополнува врз основа на книговодствените податоци.

Во образецот Приходи и расходи во текот на годината — Биланс на приходите и расходите, во колона 4 се внесуваат податоците од завршната сметка за претходната година, а во колона 5 — податоците од соодветните конта назначени во колона 2 на тој образец за годината односно за периодот за кој се составува завршната сметка.

Член 9

Во текот на деловната година за периодот јануари—јуни во образецот Приходи и расходи во текот на годината — Биланс на приходите и расходите, во колона 4 се внесуваат податоците за истиот период на претходната година, а во колона 5 — податоците од соодветните конта назначени во колона 2 на тој образец за тековната година.

Член 10

При изработката на периодичната пресметка за периодот јануари—јуни другите корисници на

општествени средства не ги внесуваат податоците под реден број 48 на образецот Приходи и расходи во текот на годината — Биланс на приходите и расходите.

IV. Содржина на одделни позиции во образецот Заклучен лист

Член 11

Образецот Заклучен лист се пополнува на 31 декември односно на денот под кој се спроведува статусната промена во деловните книги на другите корисници на општествени средства.

Во образецот од став 1 на овој член се внесуваат хронолошки сите конта на кои другите корисници на општествени средства во текот на годината вршеле книжења во деловните книги.

Во колона 8 на образецот од став 1 на овој член се внесува збирот на износите од колони 4 и 6, во колона 9 — збирот на износите од колони 5 и 7, а во колони 10 и 11 — салдата од сите конта.

V. Содржина на одделни позиции во образецот Биланс

Член 12

Билансот се составува врз основа на книговодствените податоци.

Во образецот Биланс во делот под А. Состојба на активата и пасивата под ред. бр. 1 до 8 се внесуваат податоците од соодветните конта означени во колона 2 на тој образец, така што во колона 4 се внесуваат податоците од завршната сметка на претходната година, а во колона 5 — податоците за годината односно за периодот за кој се составува завршната сметка, а според состојбите искажани на одделните конта на крајот на годината односно на крајот на периодот за кој се поднесува завршната сметка (статусна промена).

Во истиот образец во делот под Б. Приходи и расходи, во колона 4 се внесуваат податоците од завршната сметка за претходната година, а во колона 5 — податоците од соодветните конта назначени во колона 2 на тој образец за годината односно за периодот за кој се составува завршната сметка.

Член 13

Во текот на деловната година за периодот јануари—јуни во образецот Биланс во делот под Б. Приходи и расходи, во колона 4 се внесуваат податоците за истиот период на претходната година, а во колона 5 — податоците од соодветните конта назначени во колона 2 на тој образец за тековната година.

При изработката на периодичната пресметка за периодот јануари—јуни определени корисници на општествени средства не ги внесуваат податоците под ред. бр. 1 до 8 во делот А. Состојба на активата и пасивата на образецот Биланс.

VI. Преодни и завршни одредби

Член 14

При статусните промени во текот на годината другите корисници на општествени средства односно определени корисници на општествени средства составуваат и доставуваат до службата завршна сметка во рок од 60 дена од денот на настаната статусна промена. Под ден на настанување на статусната промена се подразбира денот под кој статусната промена се спроведува во деловните книги на другите корисници на општествени средства односно на определени корисници на општествени средства.

Ако статусната промена настане на 30 јуни, другите корисници на општествени средства одно-

сно определени корисници на општествени средства што во врска со тие промени составуваат и поднесуваат завршна сметка, не се должни за тој период да составуваат и поднесуваат до службата периодична пресметка.

Член 15

Другите корисници на општествени средства односно определени корисници на општествени средства при изработката на завршната сметка за 1977 година не ги искажуваат податоците во колона 4 на образците Биланс на состојбата, Приходи и расходи во текот на годината — Биланс на приходите и расходите односно на образецот Биланс.

Член 16

При изработката на завршната сметка за 1977 година, другите корисници на општествени средства ги пополнуваат во колона 5 на образецот Приходи и расходи во текот на годината — Биланс на приходите и расходите само ред. бр. 26, 27, 28, 39, 40, 41 и ред. бр. 42 до 49, а определени корисници на општествени средства ги пополнуваат во колона 5 на образецот Биланс во делот А. Состојба на активата и пасивата ред. бр. 1 до 8, а во делот Б. Приходи и расходи само ред. бр. 5, 6, 7, 11, 12 и 13.

Член 17

При изработката на периодичната пресметка за периодот јануари—јуни 1978 година другите корисници на општествени средства односно определени корисници на општествени средства не ги искажуваат податоците во колона 4 на образецот Приходи и расходи во текот на годината — Биланс на приходите и расходите односно на образецот Биланс.

Член 18

При изработката на завршната сметка за 1978 година другите корисници на општествени средства односно определени корисници на општествени средства ги пополнуваат во колона 4 на образецот Приходи и расходи во текот на годината — Биланс на приходите и расходите односно на образецот Биланс само редните броеви наведени во член 16 на овој правилник.

Член 19

Одредбите од овој правилник се применуваат и врз другите корисници на општествени средства односно определени корисници на општествени средства во основање.

Член 20

Другите корисници на општествени средства односно определени корисници на општествени средства ги искажуваат податоците во Билансот на состојбата, Приходите и расходите во текот на годината — Билансот на приходите и расходите односно во Билансот, на образците кои овозможуваат механиографска обработка на податоците, а чија форма ја определува Службата на општественото книговодство на Југославија.

Член 21

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1-10336/1
7 ноември 1977 година
Белград

Сојузан секретар за
финансии,
Момчило Цемовиќ, с.р.

758.

Врз основа на член 58 став 4 од Законот за книговодството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/76), сојузниот секретар за финансии пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА СОДРЖИНАТА НА ОДДЕЛНИ ПОЗИЦИИ ВО ОБРАСЦИТЕ НА ПЕРИОДИЧНАТА ПРЕСМЕТКА И ЗАВРШНАТА СМЕТКА, НАЧИНОТ НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПЕРИОДИЧНАТА ПРЕСМЕТКА И ЗАВРШНАТА СМЕТКА И ЗА ПОДАТОЦИТЕ И ДОКУМЕНТАЦИЈАТА ШТО СЕ ДОСТАВУВААТ КОН ПЕРИОДИЧНАТА ПРЕСМЕТКА И ЗАВРШНАТА СМЕТКА ЗА МЕСНИТЕ ЗАЕДНИЦИ

I. Општи одредби

Член 1

Месните заедници од член 1 на Уредбата за Контниот план и за билансите за месните заедници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 40/77) ги пополнуваат обрасците Биланс на состојбата, Приходи и расходи во текот на годината — Биланс на приходите и расходите и Заклучен лист, и ја доставуваат периодичната пресметка и завршната сметка, како и податоците и документацијата кон периодичната пресметка и завршната сметка — на начинот предвиден со овој правилник.

Член 2

При пополнувањето на обрасците од член 1 на овој правилник, во поглед на содржината на одделните конта што се означени во колона 2 на тие обрасци, месните заедници постапуваат според одредбите од Правилникот за содржината на одделните конта во Контниот план за месните заедници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 54/77), а во поглед на содржината на одделни позиции во тие обрасци — според одредбите од овој правилник.

Член 3

Паричните вредности во сите обрасци од член 1 на овој правилник се искажуваат во полни износи (динари со пари).

Член 4

Месните заедници ги доставуваат до надлежната служба на општественото книговодство (во натамошниот текст: службата) периодичната пресметка и завршната сметка, како и податоците и документацијата што се доставуваат кон периодичната пресметка односно завршната сметка.

Член 5

Месните заедници ги доставуваат до службата, во смисла на член 35 став 3 и член 36 став 2 од Законот за книговодството, пополнетите обрасци Биланс на состојбата и Приходи и расходи во текот на годината — Биланс на приходите и расходите — во по три примерока, а пополнетиот образец Заклучен лист — во еден примерок.

Месните заедници ги доставуваат пополнетите обрасци од став 1 на овој член до службата кај која се води нивната жиро-сметка, во роковите определени во член 37 став 1 од Законот за книговодството.

II. Содржина на одделни позиции во образецот Биланс на состојбата

Член 6

Билансот на состојбата се составува врз основа на книговодствените податоци.

Во образецот Биланс на состојбата под ред. бр. 1 до 98 се внесуваат податоци од соодветните конта означени во колона 2 на тој образец, така што во колона 4 се внесуваат податоците од завршната сметка на претходната година, а во колона 5 — податоци за годината, односно за периодот за кој се составува завршната сметка, а според состојбите искажани на одделни конта на крајот на годината односно на крајот на периодот за кој се поднесува завршната сметка (статусна промена).

Член 7

На позициите во образецот Биланс на состојбата што се дадени по вкупната актива односно вкупната пасива — активни конта на вонбилансната евиденција и пасивни конта на вонбилансната евиденција, се искажуваат состојбите на вонбилансната евиденција, освен вредностите на предметите од основни средства и од обртните средства и изворите на тие средства за народната одбрана.

III. Содржина на одделни позиции во образецот Приходи и расходи во текот на годината — Биланс на приходите и расходите

Член 8

Во образецот Приходи и расходи во текот на годината — Биланс на приходите и расходите, во колона 4 се внесуваат податоците од завршната сметка за претходната година, а во колона 5 — податоците од соодветните конта назначени во колона 2 на тој образец за годината односно за периодот за кој се составува завршната сметка.

Член 9

Во текот на деловната година за периодот јануари—јуни во образецот Приходи и расходи во текот на годината — Биланс на приходите и расходите, во колона 4 се внесуваат податоците за истиот период од претходната година, а во колона 5 — податоците од соодветните конта назначени во колона 2 на тој образец за тековната година.

Член 10

При изработката на периодичната пресметка за периодот јануари—јуни месните заедници не ги внесуваат податоците под ред. бр. 58, 59 и 60 од образецот Приходи и расходи во текот на годината — Биланс на приходите и расходите.

IV. Содржина на одделни позиции во образецот Заклучен лист

Член 11

Образецот Заклучен лист се пополнува на 31 декември односно на денот под кој се спроведува статусната промена во деловните книги на месните заедници.

Во образецот од став 1 на овој член се внесуваат хронолошки сите конта на кои месните заедници во текот на годината вршеле книжење во деловните книги.

Во колона 8 на образецот од став 1 на овој член се внесува збирот на износите од колони 4 и 6, во колона 9 — збирот на износите од колони 5 и 7, а во колони 10 и 11 — салдата од сите конта.

V. Преодни и завршни одредби

Член 12

При статусните промени во текот на годината, месните заедници составуваат и доставуваат до

Службата завршна сметка во рок од 60 дена од денот на настанатата статусна промена. Под ден на настанување на статусната промена се подразбира денот под кој статусната промена се спроведува во деловните книги на месните заедници.

Ако статусната промена настане на 30 јуни, месните заедници што во врска со тие промени составуваат и поднесуваат завршна сметка не се должни за тој период да составуваат и поднесуваат до службата периодична пресметка.

Член 13

Месните заедници при изработката на завршната сметка за 1977 година не ги искажуваат податоците во колона 4 на образецот Биланс на состојбата и Приходи и расходи во текот на годината — Биланс на приходите и расходите.

Член 14

При изработката на завршната сметка за 1977 година, месните заедници во колона 5 на образецот Приходи и расходи во текот на годината — Биланс на приходите и расходите ги искажуваат податоците само под ред. бр. 28, 29, 30 и 51 до 61.

Член 15

При изработката на периодичната пресметка за периодот јануари—јуни 1978 година, месните заедници не ги искажуваат податоците во колона 4 на образецот Приходи и расходи во текот на годината — Биланс на приходите и расходите.

Член 16

При изработката на завршната сметка за 1978 година, месните заедници во колона 4 на образецот Приходи и расходи во текот на годината — Биланс на приходите и расходите ги искажуваат податоците само под редните броеви наведени во член 14 на овој правилник.

Член 17

Одредбите од овој правилник се применуваат и врз месните заедници во основање.

Член 18

Месните заедници ги искажуваат податоците во Билансот на состојбата и во Приходите и расходите во текот на годината — Билансот на приходите и расходите, на обрасци кои овозможуваат механиграфска обработка на податоците, а чија форма ја определува Службата на општественото книговодство на Југославија.

Член 19

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1-10480/1
8 ноември 1977 година
Белград

Сојузен секретар
за финансии,
Момчило Цемовиќ, с. р.

759.

Врз основа на точка 2 од Одлуката за мерките и начинот за утврдување посебна давачка при увозот на одделни земјоделски и прехранбени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/68, 27/68 и 30/69), во спогодба со сојузниот секретар за надворешна трговија, сојузниот секретар за пазар и цени издава

НАРЕДБА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ВИСОЧИНАТА НА ПОСЕБНАТА ДАВАЧКА ПРИ УВОЗОТ НА ОДДЕЛНИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ПРЕХРАБЕНИ ПРОИЗВОДИ

1. Во Наредбата за височината на посебната давачка при увозот на одделни земјоделски и прехранбени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 18/73, 27/73, 47/73, 52/73, 5/74, 37/74, 58/74, 65/74, 23/75, 15/76, 26/76, 58/76, 5/77, 14/77, 19/77, 32/77 и 42/77) во точка 1 во одредбата под 81 на крајот точката и запирката се заменуваат со точка и по тоа се додава нов став, кој гласи:

„Посебната давачка според одредбите 71 до 81 нема да се плаќа на количините и видовите на вино што организациите на здружен труд ги увезуваат според посебни дозволи.“

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 3997/4
27 октомври 1977 година
Белград

Заменик-сојузен секретар
за пазар и цени,
д-р Душан Анакиоски, с. р.

760.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „DER TAGES SPIEGEL“

Се забранува внесувањето и растурањето во Југославија на весникот „Der Tages Spiegel“, број 9740 од 7 октомври 1977 година, што излегува на германски јазик во Берлин.

Бр. 650-1-22/564
17 октомври 1977 година
Белград

Заменик-сојузен
секретар за внатрешни работи,
Драшко Јуришиќ, с. р.

761.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „ABEND ZEITUNG“

Се забранува внесувањето и растурањето во Југославија на весникот „Abend Zeitung“ број 233 од 7 октомври 1977 година, што излегува на германски јазик во Минхен, Сојузна Република Германија.

Бр. 650-1-22/563

17 октомври 1977 година

Белград

Заменик-сојузен
секретар за внатрешни работи,
Драшко Јуришиќ, с. р.

762.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „IL PICCOLO“

Се забранува внесувањето и растурањето во Југославија на весникот „Il Piccolo“, број 9440 од 8 октомври 1977 година, што излегува на италијански јазик во Трст, Италија.

Бр. 650-1-12/311

24 октомври 1977 година

Белград

Заменик-сојузен
секретар за внатрешни работи,
Драшко Јуришиќ, с. р.

763.

Врз основа на член 5 од Законот за гробиштата и гробовите на борците во странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/73 и 29/76), во спогодба со сојузниот секретар за надворешни работи, Сојузниот комитет за прашања на борците и на воените инвалиди пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА НАЧИНОТ НА УРЕДУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА ГРОБИШТАТА И ГРОБОВИТЕ НА БОРЦИТЕ ВО СТРАНСТВО, СОБИРАЊЕ ПОДАТОЦИ И ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА

Член 1

Гробиштата на борците во странство (во натамошниот текст: гробиштата) се уредуваат: со концентрација на гробовите, со изградба на заеднички спомен-костурници, со доградба, адаптација и санација на постојните спомен-обележја, со уредување

на спомен-просторите во бившите нацистички логори и др. Заради уредување на гробиштата се вршат работи на есхумација, пренос и концентрација на посмртните останки.

Во редовното одржување на гробиштата спаѓаат сите работи што се изведуваат на постојните гробишта заради заштита од оштетување и пропаѓање, а особено:

1) одржување на писмени и други ознаки на надгробните плочи и споменици за да бидат видливи и читливи;

2) негување и обновување на насади, зеленило и цвеќе;

3) уредно одржување на оградите, пристапните патишта, патеките и другите објекти.

Член 2

Работите од член 1 став 1 од овој правилник ги врши Сојузниот комитет за прашања на борците и на воените инвалиди, а работите од член 1 став 2 од овој правилник ги вршат дипломатските, односно конзуларните претставништва на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во одделни земји (во натамошниот текст: ДКП).

Член 3

Заради вршење на работите од член 1 став 2 од овој правилник, ДКП доставуваат до Сојузниот комитет за прашања на борците и на воените инвалиди извештаи за состојбата на гробиштата и годишни програми за нивното одржување.

Кога Сојузниот комитет за прашања на борците и на воените инвалиди ќе ги усвои годишните програми за одржување на гробиштата, ДКП склучуваат договори за изведување на работите на гробиштата, се грижат работите да бидат изведени квалитетно и на време и им ги исплатуваат на изведувачите на работите договорените износи.

Член 4

По одобрение од Сојузниот комитет за прашања на борците и на воените инвалиди ДКП склучуваат и договори со чуварите на гробиштата и на тие чувари им ги исплатуваат договорените износи.

Член 5

ДКП полагаат при пригодни свечености венци на гробовите на југословенските борци во странство.

Сојузниот секретаријат за надворешни работи во спогодба со Сојузниот комитет за прашања на борците и на воените инвалиди, со Сојузот на здруженијата на борците од Народноослободителната војна, со надлежниот орган во републиката, односно автономната покраина, на предлог од ДКП ќе го определи начинот на полагање венци, водејќи сметка за обичаите на земјата домаќин.

Член 6

Ако гробиштата, односно гробовите на борците во странство бидат оштетени, повредени или осквернети, ДКП кај надлежните органи на земјата во која се наоѓаат гробиштата, односно гробовите ќе преземе соодветни мерки заради пронаоѓање на извршителот, утврдување на надоместот на штетата и доведување на гробиштата, односно гробовите во поранешна состојба.

Член 7

Податоци за локациите и состојбата на гробиштата и гробовите на борците во странство ДКП ги собираат од установите и организациите што се занимаваат со заштита на спомениците на културата, со проучување на историјата на народите и народностите, со заштитата на жртвите од војна и од непријателскиот терор, како и од други хуманитарни организации, установи и поединци од кои можат да се прибават потребните податоци.

Член 8

Сојузниот комитет за прашањата на борците и на воените инвалиди води за секои гробишта, гроб, заедничка гробница, споменик или спомен-обележје евиденција за нивната состојба, локацијата и др., за погребаните борци, за околностите под кои настапила смртта и за другите познати податоци за загиналите борци. Сојузниот комитет за прашања на борците и на воените инвалиди доставува до секое ДКП извод од таа евиденција за гробиштата и гробовите што се наоѓаат на подрачјето на односното ДКП.

Сојузниот комитет за прашања на борците и воените инвалиди ја присобира и ја чува за сите гробишта, односно гроб техничката документација, која содржи податоци за гробиштата, односно гробот, за пристапните патишта, патеки, огради и други објекти, што им припаѓаат на гробиштата, фотографии, скици и мапи. Сојузниот комитет за прашања на борците и на воените инвалиди доставува до секое ДКП извод од таа документација за гробиштата и гробовите што се наоѓаат на подрачјето на односното ДКП.

Член 9

Сојузниот комитет за прашања на борците и на воените инвалиди ќе достави до ДКП податоци за гробиштата, гробовите, за спомениците и спомен-обележјата во странство, што се наоѓаат на нивното подрачје заради пополнување на податоците и устројување на основната евиденција, а кои се присобрани до денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 10

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1214/1-77

9 ноември 1977 година

Белград

Претседател
на Сојузниот комитет
за прашања на борците
и на воените инвалиди,
Мара Радик, с. р.

764.

Врз основа на член 94 ст. 2 и 3 и член 97 став 2 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77), Советот на гувернерите донесува

О Д Л У К А

ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ИЗНЕСУВАЊЕ ИЛИ ПРАКАЊЕ ОД ЈУГОСЛАВИЈА И ЗА ВНЕСУВАЊЕ ВО ЈУГОСЛАВИЈА НА ПАРИ И ВРЕДНОСНИЦИ

1. Народната банка на републиката, односно народната банка на автономната покраина може да даде одобрение за изнесување од Југославија преку поштенски и други пратки, и тоа:

1) ефективни динари — само за нумизматички и колекционерски цели, и тоа најмногу до 3 комплети од сите банкноти по одделно барање;

2) превозни карти со појдовна станица во странство — на домашно лице што картата ја платило во девиза, односно на домашно лице што картата ја платило со динари врз основа на одобрение добиено според Одлуката за условите под кои граѓаните и граѓанските правни лица можат со динари да плаќаат определени услуги што ги користат во странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/77).

2. Одобрението од точка 1 на оваа одлука не е потребно за изнесување од Југославија преку поштенски и други пратки, и тоа:

1) ефективни странски пари што банките овластени за работи со странство ги праќаат во странство, заради одобрување на нивната сметка кај странски кореспондент;

2) УНЕСКО бонови.

3. Поштенските и другите пратки за Југославија што содржат ефективни динари, поштата е должна да ѝ ги предаде на надлежната народна банка на републиката, односно на надлежната народна банка на автономната покраина, без оглед кој е корисник на таквата пратка. Народната банка на републиката, односно народната банка на автономната покраина со ваква пратка ќе постапи на следниот начин:

1) банкнотите во износите и апоените чие внесување е дозволено според Одлуката за изнесување и внесување на ефективни динари во патничкиот промет со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77), ќе му ги предаде на корисникот;

2) вишокот над износот дозволен за внесување, како и сите банкноти во апоени чие внесување не е дозволено, народната банка ќе ги стави кај себе во депозит и ќе го извести испраќачот за важечките прописи за внесување и изнесување на динари, со забелешка дека динарскиот износ ќе му биде враќен ако ги плати трошоците за враќањето на тие банкноти.

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точка, поштенските и други пратки за Југославија чии корисници е Народната банка на Југославија ѝ се предаваат непосредно на Народната банка на Југославија.

Поштенските и другите пратки за Југославија, што содржат вредносници што гласат на динари, поштата може да му ги предаде на корисникот на пратката.

4. Народната банка на републиката, односно народната банка на автономната покраина може да издаде одобрение за изнесување или праќање од Југославија:

1) странски хартии од вредност ако тие хартии потекнуваат од влогови во странство на организација на здружен труд, односно на банка овластена за работи со странство, и тоа заради депонирање кај банка во странство или заради користење за определени намени кога работењето со странство го бара тоа (пропишана обврска за држење на хартии од вредност во земјата на издавањето, обврска за депонирање заради присуствување на собир на акционери и др.);

2) вредносници, односно хартии од вредност што гласат на странска валута, а што пристигнале од странство ако подносителот на барањето ги враќа во странство заради исправка на податоци, поради истекот на рокот или други причини.

Странско лице што при внесувањето во Југославија на царинските органи им пријавило странски хартии од вредност, тие хартии може слободно да ги изнесе од Југославија.

5. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за условите за внесување во странство на пари и на вредносници по пат на поштенски и други пратки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 69/73).

6. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1978 година.

О. бр. 60
1 јуни 1977 година
Белград

Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер
на Народната банка на
Југославија,

Бранислав Чолановиќ, с. р.

765.

Врз основа на член 56 и член 66, став 1 точка 11 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и на народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76), Советот на гувернерите донесува

О Д Л У К А

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОТ НА БАНКИТЕ ОБЛАСТЕНИ ЗА РАБОТИ СО СТРАНСТВО

1. Надоместот во височина од 0,5% минимум 2 динара, што Народната банка на Југославија го наплатува од странскиот кореспондент според точка 8 тарифен став 2а од Одлуката за тарифата по која се наплатуваат падоместоците за услугите што ги вршат Народната банка на Југославија, народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 45/73, 14/74 и 47/77), и се отстапува на банката овластена за работи во странство на која дознаката од странство Народната банка на Југославија ѝ ја отстапила на извршување.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 77

25 јуни 1977 година
Белград

Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер
на Народната банка на
Југославија,
д-р **Кеенте Богоев**, с.р.

766.

Врз основа на член 44 став 3 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и на народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76), во согласност со Сојузниот извршен совет, Советот на гувернерите донесува

О Д Л У К А

ЗА ОСНОВНИТЕ ОБЕЛЕЖЈА НА СРЕБРЕНИТЕ КОВАНИ ПАРИ ОД 200 ДИНАРИ ПО ПОВОД 85-ГОДИШНИНАТА ОД РАЃАЊЕТО НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИКАТА ЈОСИП БРОЗ ТИТО И 40-ГОДИШНИНАТА ОД НЕГОВОТО ДОАЃАЊЕ НА ЧЕЛО НА КОМУНИСТИЧКАТА ПАРТИЈА НА ЈУГОСЛАВИЈА

1. Со оваа одлука се утврдуваат основните обележја на сребрените ковани пари од 200 динари што се издаваат по повод 85-годишнината од раѓањето на Претседателот на Републиката Јосип Броз Тито и 40-годишнината од неговото доаѓање на чело на Комунистичката партија на Југославија, а кои настани Сојузниот извршен совет ги определи како настани од посебно значење за народите и народностите на Југославија.

2. Кованите пари од точка 1 на оваа одлука ќе бидат изработени од сребро со финост 750/1000.

Тежината на сребрените ковани пари од 200 динари е 15 грама, а пречникот е 32 милиметри.

Допуштено е отстапување од тежината на секое одделно парче сребрени ковани пари од 200 динари до 1% над или под тежината наведена во став 2 на оваа точка.

3. Изгледот на сребрените ковани пари од 200 динари е следниот:

1) од лицето: во средината ликот на Претседателот на Републиката Јосип Броз Тито, пластично решен според цртежот на Божиљдар Јаќац, од десната страна на ликот бројот: „85“ врамен со лаворов венец, а на работ кружно низа точкици;

2) од опачината: во левиот горен дел грбот на СФРЈ, а околу грбот називот „СФР Југославија“ испишан со кирилица и латиница. Во долниот дел бројчена ознака на вредноста „200“, под бројчената ознака испишани зборови: „динара“ со кирилица и латиница, „динарјев“ со латиница и „динари“ со кирилица, а од левата страна на бројчената ознака на вредноста ознака: „1977“ како година на ковењето. Во заднината на левата половина се наоѓаат шест знамиња што на десната половина се стопуваат во едно знаме на кое се зборовите: „Пролетери свих земаља уједините се“ испишани со латиница, петокрака ѕвезда и кратенката: „СКЈ“ испишана со латиница, додека во централниот дел на знамето се бројките: „1937—1977“;

3) по ободот: втиснат назив: „СФР Југославија“ испишан со кирилица и латиница и меѓусебно раздвоен со по три петокраки ѕвездички.

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр 75

10 ноември 1977 година
Белград

Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер
на Народната банка на
Југославија,
д-р **Кеенте Богоев**, с.р.

767.

Врз основа на член 124 од Уставот на СФРЈ, советите на сојузите на синдикатите на републиките, советите на сојузите на синдикатите на автономните покраини, стопанските комори на републиките, стопанските комори на автономните покраини, извршните совети на собранијата на републиките, извршните совети на собранијата на автономните покраини, републичките заедници за вработување, покраинските заедници за вработување, републичките конференции на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ, покраинските конференции на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ, републичките конференции на Сојузот на социјалистичката младина, покраинските конференции на Сојузот на социјалистичката младина, Сојузната конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Југославија, Советот на Сојузот на синдикатите на Југославија, Сојузната конференција на Сојузот на социјалистичката младина на Југославија, Стопанската комора на Југославија и Сојузниот извршен совет склучуваат

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР

ЗА ОСНОВИТЕ НА ЗАЕДНИЧКАТА ПОЛИТИКА НА ВРАБОТУВАЊЕТО ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Заради создавање услови за што поцелосно остварување на правото на работа, учесниците на

овој општествен договор (во натамошниот текст: учесниците) ги утврдуваат заедничките основи на дејствувањето во областа на вработувањето, материјалната положба на работниците за време на привремена невработеност, финансирањето на работи на вработувањето, делокругот на заедниците за вработување и работите од заеднички интерес.

Учесниците ќе се залагаат применувањето на заедничките основи да се обезбеди со плановите за општествено-економскиот развој, со прописите, со општествените договори и самоуправните спогодби, како и со програмите на мерките и акциите за спроведување на политиката на вработувањето.

Член 2

Учесниците, во рамките на своите права и обврски и задачите во областа на развојната политика и на политиката на вработувањето како нејзин интегрален дел, особено ќе се залагаат:

1) организациите на здружен труд, како основни носители на развојната политика и на политиката на вработувањето, поуспешно да ги извршуваат своите уставни обврски во врска со создавањето услови за зголемување на вработеноста во согласност со потребите на вработувањето;

2) поцелосно да се користат производствените капацитети и фондот на работното време, особено со воведување работа во смени, со подобра организација на работата, со намалување на продолжената работа и на сите други облици на работа надвор од редовното работно време;

3) да се намалува и дестимулира дополнителното работно ангажирање на вработените работници и работата на пензионирани лица;

4) да ги стимулираат инвестиционите и други вложувања во дејности што обезбедуваат поголем пораст на продуктивноста вработеност;

5) со даночната политика и со други економски мерки да се поттикнува развојот на малото стопанство, личниот труд и сите видови услужни дејности и домашната ракотворба заради обезбедување поголеми можности за работно ангажирање на населението;

6) со соодветни мерки да се поттикнува и овозможува поголемо работно ангажирање на младината и нејзино насочување во производствени и други услужни дејности, како и поголемо работно ангажирање на жените;

7) да се проучуваат развојот и структурата на вкупното, а посебно на работно способното население и да се обезбеди негово организирано насочување со потребите на стопанскиот и општествениот развој, водејќи сметка за потребите на земјоделството и долгорочната ориентација на поголемо производство на храна;

8) да се обезбеди насочување на инвестиционите вложувања спрема изворите на работно способното население;

9) да се обезбедат услови за поентзивна територијална и професионална подвижност на работниците и отстранување на сите облици на регионално и локално затворање кое оневозможува остварување на уставното начело на слобода на движењето на работниците, како и територијалната и професионалната подвижност на работниците да се стимулира со конкретни мерки, како што се ефикасното информирање за можностите на вработувањето, обезбедувањето на услови за сместување и исхрана, за школување на деца и за културно-забавен живот, за стручно оспособување и преквалификација и др.;

10) со договор на републиките и автономните покраини и со општествени договори во републиките и автономните покраини да се утврдат критериуми кој, меѓу лицата што се евидентирани да бараат вработување, може да се смета како вистински невработено лице, при што под вистински невработено лице треба да се подразбира лице што

е способно и волно да работи и готово да прифати вработување што им одговара на неговите работни и стручни способности, а нема можност со своја работа да обезбедува средства за живот;

11) на работниците што ќе останат привремено без вработување да им се обезбеди соодветна материјална заштита, како и на другите невработени лица под определени услови;

12) со општествени договори во републиките и автономните покраини да се предвидат критериуми за утврдување на првенство при вработувањето на лицата што се сметаат како вистински невработени, при што првенство во вработувањето треба да им се даде на стручните кадри и на лицата што се во потешка материјалната состојба, при целосна примена на начелото на јавноста и достапноста на работите, односно работните задачи за чие вршење се потребни работници;

13) во согласност со потребите и можностите за вработување во Југославија, организирано да се поттикнуваат и насочуваат постепено враќање на југословенските работници од привремена работа во странство и нивното работно ангажирање во Југославија;

14) да се обезбеди целосна ангажираност на здружениот труд во спроведување на политиката на вработувањето врз самоуправни основи во рамките на самоуправните интересни заедници за вработување и врз начелото на солидарноста.

II. ВРАБОТУВАЊЕ

1. Планирање и развој на кадрите

Член 3

Тргувајќи од уставните начела за самоуправното планирање, а заради обезбедување на оптимални услови за вработување, учесниците, во рамките на своите права и обврски, ќе обезбедат плановите за општествено-економскиот развој на организациите на здружен труд и нивните асоцијации, на општествено-политичките заедници и на самоуправните интересни заедници за вработување (во натамошниот текст: заедниците за вработување) да содржат планови за развој на вработеноста и на кадрите со кои ќе се обезбедат услови за продуктивно работно ангажирање на расположивите работни потенцијали, стабилен растеж на вработеноста и развој на кадрите, во согласност со потребите на општеството и интересите на поединци. Учесниците истовремено ќе се залагаат инвестиционите вложувања да бидат усогласени со потребите и можностите на вработувањето.

Член 4

Учесниците сметаат дека плановите за развој на вработеноста и кадрите мораат да се засноваат врз определени заеднички основи на планирањето, како што се: единствена методологија за утврдување на работите, односно работните задачи според дејноста и природата, технологијата и другите услови на трудот, заедничката номенклатура и класификацијата на занимањата и профилите на занимањата, единствената методологија на планирањето и др.

Учесниците со својата работа и со меѓусебна соработка ќе настојуваат да се обезбеди утврдување на основите од став 1 на овој член.

Член 5

Заради создавање услови за остварување на правото на работа, учесниците ќе настојуваат организациите на здружен труд и општествено-политичките заедници во своите планови за развој да обезбедат:

1) планско приготвување на кадри, во согласност со потребите на стопанскиот и општествениот развој;

2) меѓусебно оптимално усогласување на техничко-технолошкиот развој и структурните промени во производството со бројот и структурата на кадрите вклучени во здружениот труд и со потребите за вработување;

3) организирано влијание врз постепено враќање на југословенските работници од работа во странство и за создавање услови за нивно работно ангажирање во Југославија;

4) влијание врз внатрешните миграциони движења заради нивно усогласување со потребите на стопанскиот развој.

Член 6

Учесниците ќе се залагаат организацијата на здружен труд што ќе одлучи да го модернизира производствениот процес, да го преориентира работењето или да изврши други унапредувања во поглед организацијата и работата што ќе придонесе кон поголема продуктивност и поголем успех на организацијата, истовремено да ги утврди задачите во врска со преквалификацијата и вработувањето на работниците, за чија работа би можела да престане потребата поради тие промени во организацијата на здружен труд.

Член 7

Со општествените договори и со самоуправниите спогодби, во согласност со законот, поблиску ќе се регулира начинот на вработување на работниците за кои престанала потребата во определена организација на здружен труд од економски и други причини.

Член 8

Учесниците ќе се залагаат плановите за развој на организациите на здружен труд и нивните асоцијации да ги содржат најмалку:

1) бројот на потребните работници и нивната професионална и квалификациона структура;

2) динамиката на вработувањето на работниците на работите, односно на работните задачи за чие вршење се потребни работници;

3) начинот на обезбедување на потребни работници;

4) мерките за реализација на планот за вработувањето и развојот на кадрите;

5) мерките за продуктивно вработување на внатрешните резерви во здружениот труд.

Учесниците, во рамките на своите права и обврски, ќе се залагаат организациите на здружен труд и нивните асоцијации плановите за развој во делот што се однесува на вработеноста и кадрите, да ги доставуваат до заедниците за вработување.

Член 9

Учесниците ќе се залагаат со програмите за активноста врз вработувањето што ги донесуваат заедниците за вработување:

1) да го предвидат бројот и структурата на работниците што ќе бараат работа, како и бројот и структурата на работниците што ќе можат да се вработат;

2) да се утврдат мерките за подготвување работници заради нивно успешно вработување;

3) да се определи начинот на организирање на подготвувањето на работниците и да се предвидат за тоа потребни средства и начин на обезбедување на тие средства;

4) да се определат целите што се сака да се постигнат во поглед заштитата на работниците за време на привремена невработеност, како и средства за остварување на тие цели;

5) да се утврдат тековните и долгорочните задачи што заедниците, сами или во соработка со други органи, организации и заедници треба да ги извршат заради решавање на одредени актуелни

проблеми на вработувањето и да се утврдат прашањата што треба да се решат.

Член 10

Републичките и покраинските заедници за вработување, врз основа на програмите за вработување што ги донесуваат заедниците за вработување, во своите програми ќе ги искажат потребите од работници од територија на другите републики и автономни покраини, односно од работници на работа во странство, како и потребите од бројот на работниците што можат да се вработат на територија на другите републики, односно автономни покраини, и врз таа основа ќе го програмираат меѓуреполичкото и покраинското вработување.

Член 11

Учесниците ќе се залагаат помеѓу заедниците за основно и насочено образование, заедниците за вработување и стопанските комори да се утврдат заедничките основи за спроведување на стручно образование, професионалната ориентација, стипендирањето и преквалификацијата, тргнувајќи од потребата од потесна поврзаност на тие активности и нивно усогласување со општествените потреби.

Член 12

Заради побрз развој на кадрите во согласност со општествените потреби, како и заради поефикасна работа врз професионалната ориентација и образованието и вработувањето, учесниците ќе се залагаат за создавање услови за систематско следење на развојот на занимањата, за организирање заедничка работа врз анализата на занимањата и за изработка на единствена југословенска номенклатура и класификација на занимањата и профилите на занимањата.

За извршување на задачите од став 1 на овој член, учесниците ќе се залагаат стопанските комори, заедниците за вработување, заедниците за насочено образование и другите заинтересирани органи и организации на републиките и автономните покраини да состават заедничка програма за работата врз реализацијата на тие задачи.

Член 13

Учесниците ќе се залагаат работниците во здружениот труд со целесобразна организација и поделба на трудот, со доследно применување на распределбата според трудот, со системот на образование при работата, со утврдување на работите, односно на работните задачи и услови за нивно вршење со примена на стручни постапки при изборот на работниците и нивното распоредување на работа, како и со други мерки, да го поттикнуваат порастот на продуктивноста на трудот, да го обезбедат во целост развојот на своите творечки способности, како и да го користат своето стручно знаење, работно искуство и други работни способности.

2. Пријавување потреби од работници и евиденција

Член 14

Учесниците ќе настојуваат организациите на здружен труд на заедниците за вработување да им ги пријавуваат потребите од работници, со тоа што да доставуваат единствени податоци.

Член 15

Учесниците ќе се залагаат заедниците за вработување евиденцијата за лицата што бараат вработување, како и евиденцијата за лицата што се сметаат како вистински невработени, да ги водат според единствени методолошки основи, во согласност со критериумите утврдени во смисла на член 2 точка 10 од овој општествен договор.

3. Посредување и избор на работници

Член 16

Учесниците сметаат дека е неопходно да се обезбеди јавност при вработувањето и дека податоците за пријавените потреби од работници треба да се сторат достапни за сите лица што бараат вработување.

Учесниците ќе се залагаат организациите на здружен труд под еднакви услови првенствено да вработуваат работници што се евидентирани кај заедниците за вработување.

Член 17

Учесниците ќе се залагаат заедниците за вработување да посредуваат при вработувањето на сите работници што ќе им се обратат за помош и при посредувањето и вработувањето првенство да им даваат на лицата што ги исполнуваат условите за вршење на работите односно на работните задачи за чие вршење е пријавена потреба од работници и другите критериуми утврдени со општествените договори и со самоуправните спогодби.

Учесниците ќе се залагаат заедницата за вработување што нема во евиденцијата податоци за работник што ги исполнува условите за вршење на работи односно работни задачи за чие вршење е пријавена потреба од работници, веднаш за тоа да ја извести организацијата на здружен труд и друга самоуправна организација и заедница и да им понуди посредување заради изнаоѓање на потребниот работник од подрачјето на друга заедница за вработување.

Член 18

Учесниците ќе се залагаат заедницата за вработување активно да се ангажира врз изнаоѓање на работниците што ѝ се потребни на организацијата на здружен труд што се наоѓа на подрачје на друга заедница за вработување што побарала посредување при вработувањето.

Член 19

Учесниците се согласни и ќе се залагаат изборот на работниците за пријавените работи, односно работни задачи да се врши врз основа на утврдените услови за вршење на работите, односно работната задача. Меѓу работниците што ги исполнуваат условите за вршење на работата, односно работната задача избор се врши врз основа на социјално-економската положба на работникот, траењето на привремената невработеност и времето на користење на правата по основ на материјалното обезбедување за време на привремената невработеност, а за граѓанските лица што биле вработени во Југословенската народна армија — и со примена на член 478 став 2 од Законот за службата во вооружените сили („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/74), како и во согласност со другите посебни услови.

Под услови за вршење работи, односно работни задачи се подразбираат стручната подготовка, работното искуство, физичката способност, здравствената состојба и другите посебни услови утврдени во самоуправните општи акти на организациите на здружен труд.

Социјално-економската положба на невработениот работник треба да се утврди според неговата материјална положба и положбата на членовите на неговото семејство, односно домаќинство.

Учесниците сметаат дека треба да се утврдат критериумите во кои случаи лице што бара вработување може да го изгуби утврденото право на првенство при вработувањето и ќе се залагаат тоа прашање да се уреди со прописи или општествени договори.

Член 20

Под други посебни услови за утврдување на првенството при вработувањето, во смисла на член 19 став 1 од овој општествен договор, учесниците подразбираат забрана на посредување при вработувањето во странство на лица на кои, во смисла на Општествениот договор за привремено вработување на југословенски граѓани во странство и враќање на југословенски граѓани од работа од странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74) не може да им се даде одобрение за вработување во странство, како и други критериуми што, зависно од специфичните прилики, ќе бидат утврдени со прописите и општествените договори во републиките и автономните покраини.

4. Подготвување на работници

Член 21

Заради што поуспешно вработување на работниците, учесниците ќе се залагаат заедниците за вработување да ја организираат работата врз подготвување на невработени работници за вработување преку стручно оспособување и преквалификација и тоа, по правило, кога ќе биде утврдена потребата од такви работници и кога ќе биде обезбедено нивноото вработување по завршеното стручно оспособување, односно преквалификација.

Учесниците ќе се залагаат и врз изнаоѓање заеднички основи за програмирање на образованието и на образованието при работата, особено за дефицитарни занимања и занимања за кои работниците можат за пократок период да се оспособат за работа.

5. Внатрешна миграција

Член 22

Учесниците се согласни заради постигање на неопходниот степен на подвижност на работниците, да се залагаат за развивање на системот на заедничките и селективните мерки (специфични како за развиените така и за недоволно развиените подрачја), како што се: обезбедување поволни услови за домување и исхрана, за остварување распределба според трудот, за школување на деца, за стручно оспособување на работници, за обезбедување парична помош поради вработувањето во друго место и преселување на семејството и др.

Учесниците ќе се залагаат со општествени договори и самоуправни спогодби да се утврдат минималните услови за сместување на работниците што се вработуваат надвор од своето живеалиште.

Член 23

Учесниците се согласни дека за успешно развивање на внатрешните миграциони движења во целост, а посебно за поинтензивно меѓурепубличко и меѓупокраинско вработување е неопходно да се развиваат современи системи на информирање за можностите за вработување и за потребите од работници и да се обезбеди нивно ефикасно функционирање и ќе се залагаат да се реализираат тие задачи.

Републичките и покраинските заедници за вработување се обврзуваат дека ќе донесат програма со која ќе воведат современ систем на информирање за понудите и потребите од меѓусебно посредување при вработувањето.

Член 24

Учесниците, во рамките на своите права и обврски, ќе се залагаат со прописите, општествените договори и самоуправните спогодби, да се утврди обврската на организациите на здружен труд на

работниците што кај нив засноваат работен однос, а не можат да им обезбедат дневен превоз на работа и од работа, да им обезбедат сместување и исхрана што им одговараат на утврдените, односно вообичаените стандарди, како и заедницата за вработување на чие подрачје се наоѓа организацијата на здружен труд што бара работници, активно да се ангажира врз давање стручни и други помошти на организацијата на здружен труд во обезбедување услови на сместување и културни услови за животот на работникот и неговото семејство.

Член 25

Учесниците се согласни дека во меѓурепубличкото и покраинското посредување и вработување при исполнувањето на исти услови во поглед на барањата за потребните работници првенство треба да им се дава на работниците од недоволно развиените републики и Социјалистичка Автономна Покраина Косово, што како економски послабо развиени се утврдени со сојузен закон, односно од недоволно развиените општини што се утврдени со закон на републиката, односно автономната покраина.

6. Вработување на млади школувани кадри

Член 26

Заради поуспешно вработување на млади школувани кадри и зголемување на уделот на стручните кадри во вкупната вработеност, учесниците се согласни со прописи, општествени договори, самоуправни спогодби и други самоуправни општи акти на организацијата на здружен труд да се обезбедуваат мерки за вклучување на поголем број од тие кадри во здружениот труд.

Под млади школувани кадри, во смисла на овој општествен договор, се подразбираат лицата што завршиле средна, виша или висока школа, како и училишта за квалификувани работници и кои првпат се вработуваат на работи, односно работни задачи за чие вршење се бара соодветно образование.

Член 27

Учесниците се согласни со прописите и самоуправните општи акти од член 26 на овој општествен договор да се создаваат поповолни услови за обезбедување поголем број работи, односно работни задачи заради чие вршење можат да се вработуваат млади школувани кадри, како и услови за додатно оспособување и преквалификација на кадри од суфицитарни занимања заради полесно вклучување во здружениот труд.

Член 28

Учесниците се согласни да се обезбедува вработеност на млади школувани кадри според мерилата и критериумите што ќе тргнуваат особено од обемот и структурата на кадрите утврдени со самоуправните општи акти на организациите на здружен труд; обемот и структурата на вработените работници; од нивото на технологијата и степенот на опременоста за вршење на дејноста, односно од обемот и содржината на плановите за развојот.

Член 29

Заради обезбедување можност за вработување на млади кадри што за определени занимања се образувале во поголем број отколку што го бараат тоа објективните потреби на организациите на здружен труд од такви стручни профили на работници, учесниците ќе се залагаат со заеднички средства и други мерки да обезбедуваат додатно оспособување и преквалификација на тие кадри во соглас-

ност со потребите на организациите на здружен труд.

Член 30

Учесниците се согласни заради создавање услови и поголем простор за вработување на млади школувани кадри што чекаат на вработување, во самоуправните општи акти на организациите на здружен труд да се определува работно искуство само за вршење на оние работи, односно работни задачи за кои е тоа неопходно поради нивната сложеност и ако е тоа предвидено со пропис.

Член 31

Учесниците се согласни приемот на млади школувани кадри во здружениот труд да се врши во својство на приправници, само ако за самостојна работа е неопходно работникот да помине определено време во тоа својство и ако е тоа определено со прописи, односно со самоуправен општ акт.

Член 32

Учесниците се согласни работниците во организациите на здружениот труд со самоуправен општ акт, во согласност со прописите, општествените договори и самоуправните спогодби, да ги утврдуваат работите, односно работните задачи за чие вршење е задолжителен приправнички стаж, времето на траењето на приправничкиот стаж, програмата и начинот на спроведување на приправничкиот стаж, како и начинот на проверување на работното искуство стекнато во текот на приправничкиот стаж.

Учесниците ќе настојуваат прашањата од став 1 на овој член работниците во организациите на здружен труд од иста дејност, со самоуправна спогодба за здружување или со посебна спогодба да ги регулираат на единствен начин, кога тоа во однос на работниците од определени стручни профили го налагаат потребите од водење на заедничка кадровска политика.

III. МАТЕРИЈАЛНА ПОЛОЖБА НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА ВРЕМЕ НА ПРИВРЕМЕНА НЕВРАБОТНОСТ

Член 33

Учесниците, во рамките на своите материјално-оврски, ќе се залагаат системот на материјално обезбедување за време на привремена невработеност на работниците да се постави така што да го олеснува процесот на приспособувањето на бројот и структурата на вработените кон условите и потребите на производството и услугите, да обезбедува социјално-економска сигурност на привремено невработените работници и да ја стимулира нивната доквалификација, преквалификација и повторно вработување.

Социјално-економската сигурност на привремено невработените работници се обезбедува:

1) со право на паричен надомест и здравствено осигурување врз начелото на задолжително социјално осигурување, со тоа што правото на паричен надомест кое се остварува врз тоа начело не смее да зависи од имотната состојба на привремено невработениот работник и на нивните членови на семејството во време на исплатата на паричниот надомест;

2) со соодветна стручна и материјална помош за време на привремена невработеност и при повторно вработување;

3) со стручно оспособување и преквалификација со цел за вработување;

4) со признавање на времето на невработеноста за кое е остварувано право на паричен надомест врз начелото на задолжително социјално осигурување во посебен стаж на осигурување.

Член 34

Учесниците, во рамките на своите права и обврски, ќе се залагаат на привремено невработеното лице што не се вработило за време на примањето на паричниот надомест, да му се обезбеди примање на парична помош под условите утврдени со прописите на републиките односно на автономните покраини.

Член 35

Тргувајќи од тоа дека со пропишување услови за остварување на правото на паричен надомест за време на привремена невработеност треба да се обезбедат приближно еднакви основи на социјална сигурност на работниците на територијата на Југославија, учесниците, во рамките на своите права и обврски, ќе се залагаат со прописи да се уреди:

1) времето на користење на правото на паричен надомест да изнесува најмалку три месеци за девет месеци непрекината работа, односно за 12 месеци работа со прекинувања во последните 18 месеци;

2) најнискиот износ на паричниот надомест да биде 75% од минималниот личен доход утврден со закон на републиката, односно на автономната покраина;

3) на работникот што има право на паричен надомест да може, под условите определени со закон, да му се исплати еднократен паричен надомест или помош, да му се даде кредит и сл., со тоа што дадените средства да ги користи за свое работно ангажирање врз база на личен труд во занаетчиството, туризмот, земјоделството и сл.;

4) корисникот на паричниот надомест да е должен да прифати вработување во живеалиштето и надвор од живеалиштето освен ако тоа не му го доделуваат околностите определени со закон, а ако не го прифати вработувањето да му се запре исплатата на паричниот надомест.

Член 36

Учесниците, во рамките на своите права и обврски, ќе се залагаат со прописи да се уреди времето на привремената невработеност за кое работникот го остварува правото на надомест наместо личен доход врз начелото на задолжително социјално осигурување да му се признае во посебен стаж на осигурување.

Член 37

Учесниците, во рамките на своите права и обврски, ќе се залагаат со прописи да се обезбеди правото на здравствено осигурување на привремено невработените работници што пред престанувањето на работниот однос биле носители на социјалното осигурување најмалку шест месеци, а на лицата што завршиле средни, виши или високи школи, односно факултети, без оглед на претходното време на социјалното осигурување, ако, заради барање на вработување, се пријавиле во рок од 60 дена од денот на престанувањето на работниот однос, односно завршувањето на школувањето.

IV. ФИНАНСИРАЊЕ РАБОТИ НА ВРАБОТУВАЊЕТО

Член 38

Учесниците се согласни дека финансирањето на работи на вработувањето и на правата на работниците за време на привремена невработеност, треба да се засноваат врз начелата на солидарноста.

Солидарноста во финансирањето на работи на вработувањето треба да се развива внатре во заедниците за вработување и на ниво на републиките и автономните покраини.

При финансирањето на правата на работниците за време на привремена невработеност за чие остварување условите се утврдени во републиките и покраинските прописи, солидарноста би требало да се обезбеди до ниво на републиката, односно автономната покраина.

Солидарноста во финансирањето на подготвувањето на работниците преку стручно оспособување и преквалификација, би требало да се обезбеди на ниво на заедниците за вработување, а на ниво на републиката, односно автономната покраина, под условите утврдени со самоуправните спогодби на заедниците за вработување.

Член 39

Средствата за финансирање на стручното оспособување и преквалификација на работниците би требало, по правило, да се обезбедуваат делум од средствата на заедницата за вработување, а делум од средствата на организацијата на здружен труд за чии потреби работниците стручно се оспособуваат или преквалификуваат.

Член 40

Учесниците се согласни и ќе се залагаат средствата што организациите на здружен труд, во смисла на член 32 став 3 од Уставот на СФРЈ, ги издвојуваат или, врз начелата на заемност и солидарност, ги здружуваат со средства на други организации на здружен труд заради вработување на работници од чија работа престанала потребата, да ги здружуваат и со средствата на заедниците за вработување и да се користат за стручно оспособување и преквалификација, како и за соодветни вложувања во организации на здружен труд што ќе ги вработат работниците што ќе останат без работа.

V. ЗАДАЧИ НА ЗАЕДНИЦИТЕ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

Член 41

За да се обезбеди сите работници и сите организации на здружен труд, без оглед каде се наоѓаат, да можат да користат определени услуги на заедниците за вработување, учесниците ќе се залагаат, во рамките на своите права и обврски, заедниците за вработување, во рамките на своите задачи, да обезбедат давање услуги на работните луѓе и на организациите на здружен труд во поглед на посредување, професионална ориентација, советување при вработување и приготвување на работници за работа преку стручно оспособување, преквалификување и остварување на правата за време на привремената невработеност.

VI. РАБОТИ ОД ЗАЕДНИЧКИ ИНТЕРЕС

Член 42

За да се врши ефикасно вработувањето на единствено подрачје на трудот, учесниците се согласни и ќе се залагаат дека определени работи на вработувањето, од интерес за сите републички и покраински заедници за вработување, треба да се вршат како заеднички и врз самоуправни основи.

Учесниците се согласни дека како заеднички работи особено би требало да се сметаат:

1) вршењето на стручни работи на вработување од интерес за сите републички и покраински заедници за вработување;

2) размената на мислења и искуства и усогласувањето на ставови за прашањата од заеднички интерес;

3) учеството во вршењето на работи што ги вршат одделни сојузни органи, а што се од интерес за републичките и покраинските заедници за вработување (работи на донесување годишни, среднорочни и долгорочни планови, подготвување на одделни системи и решенија и сл.);

4) вршењето на определени работи на вработување во странство и работи во врска со враќање на работници од работа од странство и нивно работно ангажирање во земјата, што бараат договарање, координирано дејствување и заедничко истапување на органите на ниво на федерацијата и републичките и покраинските заедници за вработување, како што се донесување план за вработување и програма на мерките за враќање на работниците, посредување, организирање на стручно оспособување заради вработување во странство и враќање на вработување во земјата и сл.;

5) вршењето и на други работи на вработување што републичките и покраинските заедници за вработување ќе ги утврдат како заеднички.

Републичките и покраинските заедници за вработување со самоуправни спогодба ќе го определат обликот на самоуправното организирање на ниво на федерацијата, делокругот, начинот на работа и финансирањето на работите од заеднички интерес.

VII. ПРИБАВУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА СТРАНСКИ СРЕДСТВА ЗАРАДИ СОЗДАВАЊЕ УСЛОВИ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

Член 43

Учесниците се согласни, во согласност со своите права и обврски, да преземат мерки со кои до донесувањето на закон со кој се регулираат прибавувањето и користењето на странски средства заради создавање услови за вработување на федерацијата ќе ѝ се овозможи, во рамките на соработката помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и други земји врз создавање услови за побрзо зголемување на вработеноста во Југославија, преку надлежните органи да прибавува, бесповратно или во вид на соодветни кредити и заеми, странски средства.

Средствата од став 1 на овој член, под истите услови под кои се прибавени, ќе му се отстапат на органот или организацијата што ќе ја определи Сојузниот извршен совет (во натамошниот текст: овластениот орган) и ќе се користат согласно со меѓународната спогодба и со одредбите на чл. 44 до 47 од овој општествен договор.

Средствата од став 2 на овој член овластениот орган ги води на посебна сметка, односно сметки, согласно со одлуката на одборот од член 44 став 2 од овој општествен договор.

Член 44

Учесниците се согласни дека средствата од член 43 на овој општествен договор можат да се користат за давање кредити на инвеститори како учество во вкупните средства неопходни за реализација на инвестициони проекти со кои се обезбедува зголемување на вработеноста во стопански недоволно развиените и изразито емиграционите подрачја на Југославија, ако се обезбедени други средства и исполнети други услови за реализација на односните проекти според важечките прописи.

За изборот на проектите на кои ќе им се одобрат кредитите од став 1 на овој член, за височината на кредитите за одделни проекти и за условите за да-

вање и враќање на кредитите одлучува одборот за давање кредити составен од осум членови, од кои по еден член именуваат извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини.

Одборот од став 2 на овој член врши избор помеѓу проектите што ќе ги предложи органот или телото овластено од страна на извршниот совет на собранието на републиката, односно на извршниот совет на собранието на автономната покраина.

При одобрувањето на кредитите, приоритет ќе им се дава на проектите што при најмали вложувања, обезбедуваат попродуктивно вработување на поголем број работници, земајќи го во предвид степено на развиеноста на подрачјето, уделот на граѓаните вработени во странство во вкупното активно население на подрачјето, бројот на повратниците од работа од странство, височината на собраниите заштеди на граѓаните на работа во странство наменети за отворање на нови работни места, височината на учеството на странски средства во финансирањето на проектите и водејќи сметка постепено да се обезбеди кредитирање на проектот од стопански недоволно развиените и изразито емиграционите подрачја на сите републики и автономни покраини.

Кредитот од став 1 на овој член може да им се одобри на инвеститорите што од својата република, односно автономна покраина ќе добијат емство по обврската за враќање на кредитот.

Публичките критериуми за доделување кредит ќе ги утврди на предлог од одборот од став 2 на овој член Сојузниот извршен совет во согласност со извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини.

Член 45

Заради остварување на задачите во врска со користењето на средствата од член 43 на овој општествен договор, овластениот орган ги врши особено следните работи:

1) води евиденција за средствата од член 43 на овој општествен договор;

2) присобира проекти од републиките и автономните покраини за доделување кредит што ќе ги предложи органот или телото од член 44 став 3 на овој општествен договор;

3) ги доставува проектите што ги избрал одборот од член 44 став 2 на овој општествен договор, на согласност до органите што според меѓународните спогодби се надлежни за одобрување на проектите на кои ќе им се доделат кредити;

4) склучува договори за давање кредити;

5) води надзор за наменско користење на кредитите од страна на корисниците;

6) се грижи за навремено наплатавање на анuitетите по одобрените кредити;

7) ги следи и анализира резултатите од вложувањата на средствата;

8) поднесува извештаи за состојбата, користењето и резултатите од вложувањата на средствата.

Член 46

Учесниците се согласни дека кредитите од член 44 на овој општествен договор инвеститорите можат да ги користат во рамките на реализацијата на инвестициониот проект за:

1) набавка на опрема, алати и деловен инвентар;

2) довршување на започнати и изградба на нови инвестициони објекти;

3) Стручно оспособување, доквалификување и преквалификување на стручни кадри.

Член 47

Инвеститорите-корисници на кредитите од член 44 на овој општествен договор се должни одобрените кредит да му го вратат на овластениот орган.

Средствата што корисниците на кредитите ќе му ги вратат на овластениот орган се користат за давање кредити на другите корисници на начинот и под условите утврдени со овој општествен договор.

VIII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 48

Учесниците формираат комисија за следење на спроведувањето на овој општествен договор.

Комисијата се состои од девет членови и девет заменици.

По еден член и еден заменик определуваат спогодбено учесниците од федерацијата, републиките и автономните покраини.

Комисијата има свој деловник.

Комисијата го следи спроведувањето на овој општествен договор и за тоа ги известува учесниците.

Член 49

Измени и дополненија на овој општествен договор може да предложи секој негов учесник.

Член 50

Овој општествен договор влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

18 октомври 1977 година
Белград

За Советот на Сојузот на синдикатите на Босна и Херцеговина член на Претседателството на Советот,

Радослав Росо, с. р.

За Стопанската комора на Босна и Херцеговина секретар на Комората,

Душан Шимшиќ, с. р.

За Извршниот совет на Собранието на СР Босна и Херцеговина член на Советот и републички секретар за труд,

Алија Авдиќ, с. р.

За Сојузот на заедниците за вработување на Босна и Херцеговина секретар на Сојузот,

Винко Радишиќ, с. р.

За Републичката конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Босна и Херцеговина потпретседател на Конференцијата,

Бежо Раковиќ, с. р.

За Републичката конференција на Сојузот на социјалистичката младина на Босна и Херцеговина секретар на Конференцијата,

Сахбаз Џихановиќ, с. р.

За Советот на Сојузот на синдикатите на СР Црна Гора член на Советот,

Јово Никиновиќ, с. р.

За Стопанската Комора на Црна Гора секретар на Комората,

Будимир Драговиќ, с. р.

За Извршниот совет на Собранието на СР Црна Гора заменик-републички секретар за труд, здравство и социјална заштита,

Драгослав Гурановиќ, с. р.

За Републичката заедница за вработување на СР Црна Гора секретар на Заедницата,

Радисав Миќовиќ, с. р.

За Републичката конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Црна Гора член на Секретаријатот на Претседателството на Конференцијата,

Орле Шабовиќ, с. р.

За Републичката конференција на Сојузот на социјалистичката младина на СР Црна Гора член на Конференцијата,

Мандо Кочан, с. р.

За Советот на Сојузот на синдикатите на Хрватска претседател на Советот,

Милутин Балтиќ, с. р.

За Стопанската комора на Хрватска секретар на Комисијата за кадровски и организациони прашања на Комората,

Лука Гркиќ, с. р.

За Извршниот совет на Саборот на СР Хрватска член на Советот и републички секретар за труд,

Владо Добец, с. р.

За Републичката самоуправни интересна заедница за вработување на Хрватска претседател на Собранието,

Милан Ханжевачки, с. р.

За Републичката конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Хрватска претседател на Конференцијата,

д-р Иво Марган, с. р.

За Републичката конференција на Сојузот на социјалистичката младина на Хрватска секретар на Конференцијата,

Младен Главаш, с. р.

За Советот на Сојузот на синдикатите на Македонија секретар на Советот,

Милорад Антевски, с. р.

За Стопанската комора на Македонија потпретседател на Комората,

Киро Роглев, с. р.

За Извршниот совет на Собранието на СР Македонија член на Советот и републички секретар за труд,

Милан Хорват, с. р.

За Републичката заедница за вработување на Македонија претседател на Собранието,

Миливој Димитровски, с. р.

За Републичката конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Македонија член на Секретаријатот на Конференцијата,

Благое Станоевски, с. р.

За Републичката конференција на Сојузот на социјалистичката младина на Македонија член на Конференцијата,

Верка Панова, с. р.

За Советот на Сојузот на синдикатите на Словенија претседател на Советот,

Јанез Барбориќ, с. р.

За Стопанската комора на Словенија член на Управниот одбор,

Јоже Гачник, с. р.

За Извршниот совет на Собранието на СР Словенија помошник-републички секретар за труд,

Душан Компаре, с. р.

За Сојузот на заедниците за вработување на Словенија претседател на Сојузот,

Бранимир Кумпершчак, с. р.

За Републичката конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Словенија член на Извршниот одбор на Конференцијата,

Јоже Штех, с. р.

За Републичката конференција на Сојузот на социјалистичката младина на Словенија член на Претседателството на Конференцијата,

Цирил Ситар, с. р.

За Советот на Сојузот на синдикатите на СР Србија потпретседател на Советот,

Владимир Ковачевиќ, с. р.

За Стопанската комора на Србија потпретседател на Комората,

Илија Ѓукиќ, с. р.

За Извршниот совет на Собранието на СР Србија член на Советот и републички секретар за труд,

Милијан Поповиќ, с. р.

За Републичката заедница за вработување на Србија претседател на Собранието,

Десимир Миливоевиќ, с. р.

За Републичката конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Србија, член на Секретаријатот на Претседателството на Конференцијата,

Веселин Андријаниќ, с. р.

За Републичката конференција на Сојузот на социјалистичката младина на Србија член на Секретаријатот на Конференцијата,

Миливое Јовановиќ, с. р.

За Советот на Сојузот на синдикатите на Косово секретар на Советот,

Десимир Јовановиќ, с. р.

За Стопанската комора на Косово претседател на Комората,

Авди Бакали, с. р.

За Извршниот совет на Собранието на САП Косово член на Советот и покраински секретар за труд,

Бејадин Елези, с. р.

За Покраинската заедница за вработување на Косово вршител на должноста секретар на Заедницата,

Никола Гласновиќ, с. р.

За Покраинската конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Косово секретар на Конференцијата,

Синан Сахити, с. р.

За Покраинската конференција на Сојузот на социјалистичката младина на Косово
секретар на Конференцијата,
Божо Јовановиќ, с. р.

За Советот на Сојузот на синдикатите на Војводина.
потпретседател на Советот,
Јанош Шредер, с. р.

За Стопанската комора на Војводина
претседател на Комората,
Јон Србован, с. р.

За Извршниот совет на Собранието на САП Војводина
член на Советот и покраински секретар за труд,
Горѓе Цветковиќ, с. р.

За Покраинската заедница за вработување на Војводина
вршител на должноста секретар на Заедницата,
Витомир Малетиќ, с. р.

За Покраинската конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Војводина
потпретседател на Конференцијата,
Иуре Балинд, с. р.

За Покраинската конференција на Сојузот на социјалистичката младина на Војводина
член на Секретаријатот на Конференцијата
Ангелко Главашевиќ, с. р.

За Советот на Сојузот на синдикатите на Југославија,
секретар на Советот,
Видзе Митровиќ, с. р.

За Стопанската комора на Југославија
претседател на Комората,
Илија Бакиќ, с. р.

За Сојузниот извршен совет член на Советот и претседател на Сојузниот комитет за труд и вработување,
Светозар Пеповски, с. р.

За Сојузната конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Југославија
член на Секретаријатот на Претседателството на Конференцијата,
Климе Чорбе, с. р.

За Сојузната конференција на Сојузот на социјалистичката младина на Југославија
секретар на Конференцијата,
Живко Новески, с. р.

768.

Врз основа на чл. 244 и 265 од Уставот на СФРЈ, Извршниот совет на Собранието на СР Босна и Херцеговина, Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, Извршниот совет на Собранието на СР Словенија, Извршниот совет на Собранието на СР Србија, Извршниот совет на Саборот на СР Хрватска, Извршниот совет на Собранието на СР Црна Гора, Извршниот совет на Собранието на САП Војводина и Извршниот совет на Собранието на САП Косово склучуваат

ДОГОВОР

ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ОСНОВИТЕ НА ПОЛИТИКАТА НА ПОСЕБНИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1977 ДО 1980 ГОДИНА

Член 1

Заради остварување на целите и задачите во врска со стабилизацијата на пазарот и цените, со воспоставувањето на пусогласени односи помеѓу производството и потрошувачката, со натамошниот развој на животниот стандард, со остварувањето на политиката на развојот на единствениот југословенскиот пазар и со забавувањето на стапката на инфлацијата, што се содржани во Општествениот план на Југославија за периодот од 1976 до 1980 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/76), републиките и автономните покраини се согласни во периодот од 1977 до 1980 година:

1) да ги усогласуваат, во согласност со своите можности, политиката на посебниот републички, односно покраински данок на промет на производи со политиката на основниот данок на промет на производи што се води преку даночните стапки пониски од општата стапка и преку даночните ослободувања во прометот на производи што се изработени од домашни сировини и материјали, а се од значење за намалување на увозот и растоварување на платниот биланс, на производите што се од значење за стабилноста на пазарот и на производите што се од посебно значење за животниот стандард;

2) да ги утврдуваат стапките на посебниот републички, односно покраински данок на промет на производи во согласност со политиката на стабилизацијата, со својата политика на развојот и со задачите утврдени со Општествениот план на Југославија за периодот од 1976 до 1980 година.

Член 2

Заради остварување на целите и задачите од член 1 на овој договор, републиките и автономните покраини со свои мерки ќе влијаат општините да ја водат политиката на посебниот општински данок на промет на производи во согласност со член 1 од овој договор.

Член 3

Заради остварување на целите и задачите од член 1 на овој договор републиките и автономните

покраини се согласни мерките од чл. 1 и 2 на овој договор да бидат во согласност со поставките на Општествениот план на Југославија за периодот од 1976 до 1980 година да се остварува растеж на средствата за општа потрошувачка побавно од растежот на доходот, односно општествениот производ.

Член 4

Овој договор го потпишаа овластените претставници на извршните совети на собранијата на републиките и на извршните совети на собранијата на автономните покраини.

Член 5

Овој договор влегува во сила со денот на неговото потпишување.

Член 6

Овој договор се објавува во „Службен лист на СФРЈ“.

21 октомври 1977 година
Белград

За Извршниот совет на
Собранието на СР Босна и
Херцеговина
член на Советот,
Горѓе Пеклиќ, с. р.

За Извршниот совет на
Собранието на СР Македо-
нија
член на Советот и републич-
ки секретар за финансии,
Ристо Филиповски, с. р.

За Извршниот совет на
Собранието на СР Словенија,
член на Советот и републи-
чки секретар за финансии,
Милица Озбич, с. р.

За Извршниот совет на
Собранието на СР Србија,
заменик-републички секре-
тар за финансии,
Мане Ребиќ, с. р.

За Извршниот совет на
Саборот на СР Хрватска,
член на Советот и републич-
ки секретар за финансии,
Мирко Скакиќ, с. р.

За Извршниот совет на
Собранието на СР Црна Гора
член на Советот и републич-
ки секретар за финансии,
Вук Огњановиќ, с. р.

За Извршниот совет на
Собранието на САП Војво-
дина
член на Советот и покраин-
ски секретар за финансии,
Здравко Мутиќ, с. р.

За Извршниот совет на
Собранието на САП Косово
член на Советот и покраин-
ски секретар за финансии,
Гемшит Дуриќи, с. р.

769.

Врз основа на член 22 од Законот за опште-
ствена контрола на цените („Службен лист на
СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставникот на произ-
водителот и претставниците на потрошувачите
склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ, КАТОДНИ И РЕНДГЕН-ЦЕВКИ

1. Претставникот на производителот и прет-
ставниците на потрошувачите на 17 мај 1977 годи-
на склучија и потпишаа Спогодба за промена на
затечените цени за електронски, катодни и ренд-
ген-цевки, со тоа што производителските органи-
зации на здружен труд да можат своите затечени
продажни цени, при постојните услови на про-
дажбата, да ги зголемат во просек до 15%, а спо-
ред Ценовникот што е составен дел на Спогодбата.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе
ги продаваат, односно купуваат по цените и под
условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот
завод за цени, со решение бр. 1739 од 15 ноември
1977 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во „Службен лист
на СФРЈ“.

Претставник на производителот: ЕИ, ООУР
фабрика електронских цевки — Ниш.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 11
купувачи-потрошувачи, потписници на Спогод-
бата.

770.

Врз основа на член 22 од Законот за опште-
ствена контрола на цените („Службен лист на
СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставникот на произ-
водителот и претставниците на потрошувачите
склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА КЛАСИРАН КАЛЦИТ 0-1 mm

1. Претставникот на производителот и прет-
ставниците на потрошувачите на 3 јуни 1977 годи-
на склучија и потпишаа Спогодба за промена на
затечените цени за класиран калцит 0-1 mm, со
тоа што производителската организација на здру-
жен труд да може да ги зголеми своите затечени
продажни цени, при постојните услови на продаж-
бата, до 9%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе
ги продаваат, односно купуваат по цените и под
условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот
завод за цени, со решение бр. 2112 од 14 ноември
1977 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во „Службен лист
на СФРЈ“.

Претставник на производителот: Рудник као-
лина „Чрна“ — Камник.

Претставници на купувачите-потрошувачи:
„Стража“ — Хум на Сутла, Стектларна —
„Храсник, „Емона“ — Љубљана и „Хмезад“
— Жалец.

771.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА БОЈОСАН КВАРЦЕН ПЕСОК

1. Претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите на 23 јуни 1977 година склучија и потпиша Спогодба за промена на затечените цени за бојосан кварцен песок, со тоа што производителската организација на здружен труд да може да ги зголеми своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, така што највисоките продажни цени да изнесуваат, и тоа за:

- | | |
|----------------------------------------|--------|
| 1) црно и црвено бојосан кварцен песок | до 11% |
| 2) кафеаво бојосан кварцен песок | до 7% |
| 3) зелено бојосан кварцен песок | до 5% |

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите, што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 3385 од 14 ноември 1977 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од денот што е утврден во Спогодбата.

Претставник на производителот: Фабрика неметалних и хемиских производа — Влашко Поле.

Претставници на купувачите-потрошувачи: „Новотекс“ — Ново Место и „Кофеникс“ — Косјерик.

772.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА КВАРЦНО БРАШНО МК-1

1. Претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите на 23 јуни 1977 година склучија и потпиша Спогодба за промена на затечените цени за кварцно брашно МК-1, со тоа што производителската организација на здружен труд да може да ги зголеми своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, до 11%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите, што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 2396 од 14 ноември 1977 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист

на СФРЈ“, а ќе се применува од денот што е утврден во Спогодбата.

Претставник на производителот: Фабрика неметалних и хемиских производа — Влашко Поле.

Претставници на купувачите-потрошувачи: „Карбон“ — Загреб, „Хромос“ — Загреб, „Драва“ — Осиек, „Напредак“ — Загреб, „Изолација“ — Белград, „Звезда“ — Марибор и „Грмеч“ — Белград.

773.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ПОЛУКАЛОРИЧЕН КАОЛИН ПАКУВАН ВО ВРЕКИ ОД 50 КИЛОГРАМИ

1. Претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите на 2 јуни 1977 година склучија и потпиша Спогодба за промена на затечените цени за полукалоричен каолин пакуван во вреќи од 50 килограми, со тоа што производителската организација на здружен труд да може да ги зголеми своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, до 9%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите, што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 2113 од 14 ноември 1977 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставник на производителот: Рудник каолина „Чрна“ — Камник.

Претставници на купувачите-потрошувачи: „Кембоја“ — Загреб, „Технохемија“ — Белград, „Боја“ — Белград, „Југопетрол“ — Нови Сад, „Велпром“ — Тузла, „Хемколор“ — Белград, „Центрославија“ — Нови Сад, „Прехрана“ — Зрењанин, „Техноколор“ — Сплит, „Маврица“ — Љубљана и „Војводина“ — Сремска Митровица.

774.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА КАОЛИН ОД ВОЗДУШЕН ТИП „ЕКСТРА“ И ЗА ПОЛУКАЛОРИЧЕН КАОЛИН ВО РИНФУЗА

1. Претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите на 5 октомври 1977 година склучија и потпиша Спогодба за промена на затечените цени за каолин од воздушен тип „ЕКстра“ и за полукалоричен каолин во ринфуза, со тоа што производителската организација на здружен труд да може да ги зголеми своите за-

тчени продажни цени, при постојните услови на продажбата, до 9%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите, што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 3804 од 14 ноември 1977 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 6 октомври 1977 година.

Претставник на производителот: Рудник каолина „Чрна“ — Камник.

Претставници на купувачите-потрошувачи: Папирница — Количето, „Гуро Салај“ — Кршко, Здружене папирнице — Вевче, Товарна Папирја — Радече и Теорница папира — Риека.

ОДЛИКУВАЊА

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликува:

— по повод на триесет и петгодишнината од формирањето, а за особени заслуги стечени во борбата против непријателот за ослободување на нашата земја

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Први краишки пролетерски баталјон

Бр 54
14 април 1977 година
Белград

Претседател
на Републиката

Јосип Броз Тито, с. р.

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

— за заслуги во развивањето и зацврстувањето на соработката и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Кралството на Данска

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЛЕНТА

Peter Michaelson, амбасадор на Кралството на Данска во Социјалистичка Федеративна Република Југославија;

Ulf Gabel-Jorgensen, шеф на Протоколот, шеф на церемонијалот;

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Wava Kitty Armfelt, дама придружничка; Peter Duvig, амбасадор во Министерството за надворешни работи на Кралството на Данска;

Aage Lommer, претседател на данскиот дел на Мешовитата комисија за стопанска соработка помеѓу Кралството на Данска и Социјалистичка Федеративна Република Југославија

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКО ЗНАМЕ СО ЗЛАТНА СВЕЗДА НА ГЕРДАН

Bent B. Nilsen, советник на Амбасадата на Кралството на Данска во Социјалистичка Федеративна Република Југославија;

Hans Larsen, советник за земјоделство при Амбасадата на Кралството на Данска во Социјалистичка Федеративна Република Југославија;

Ole Damgard Nilsen, претседател на Данскиот совет за унапредување на трговската размена;

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Niels Henrik Sliben, личен секретар на министерот за надворешни работи на Кралството на Данска;

Niels-Peter Albertsen, прес аташе во Министерството за надворешни работи на Кралството на Данска;

Carsten Schmidt, комерцијален аташе при Амбасадата на Кралството на Данска во Социјалистичка Федеративна Република Југославија;

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Else Moller Nielsen, аташе на Амбасадата на Кралството на Данска во Социјалистичка Федеративна Република Југославија;

Claus Petersen, аташе на Амбасадата на Кралството на Данска во Социјалистичка Федеративна Република Југославија;

— за заслуги во извршувањето на доверените задачи што придонесуваат кон пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Кралството на Данска

СО МЕДАЛ ЗА ЗАСЛУГИ

Jytte Herborg;
Merry Blunk;
Brigitte Vandmets.

Бр. 55
18 април 1977 година
Белград

Претседател
на Републиката
Јосип Броз Тито, с. р.

УКАЗ

Страна

**ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

— за заслуги во развивањето и зацврстувањето на мирољубивата соработка и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Германска Демократска Република

**СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО
ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ**

Проф. д-р Eberhard Poppe, ректор на Универзитетот „Мартин Лутер“ во Хале

Проф. д-р Hans Spiller, декан на Правно-економскиот факултет на Универзитетот „Мартин Лутер“ во Хале.

Бр. 68
10 мај 1977 година
Белград

Претседател на Републиката
Јосип Броз Тито, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна
750. Уредба за организацијата, начинот и условите на работата на Координациониот одбор при Сојузниот извршен совет, за организациите на здружен труд што вршат работи на надворешнотрговскиот промет — — — — —	1957
751. Одлука за работите на посредување во надворешнотрговскиот промет — — — — —	1958
752. Одлука за работите на вршење услуги при облагородување на стоки — — — — —	1959
753. Одлука за условите под кои девизите прибавени од странски кредити и девизите прибавени од граѓани со издавање на обврзници можат да се користат за извршување на преземени обврски спрема странство — — — — —	1960
754. Одлука за методологијата и критериумите за утврдување и за методологијата за следење на остварувањето на проекциите на платнобилансните позиции и на проекциите на девизнобилансните позиции на републиките, односно на автономните покраини во единствената проекција на платниот биланс и на девизниот биланс на Југославија за 1978 година — — — — —	1960
755. Одлука за податоците што организациите на здружен труд и другите корисници на општествени средства се должни да ги обезбедат во своето книговодство за работните, односно деловните единици што ги основале на територијата на општествено-политичката заедница на која не се наоѓа нивното седиште или во странство — — — — —	1963
756. Правилник за начинот и роковите за усогласување на побарувањата и обврските — — — — —	1967
757. Правилник за содржината на одделните позиции во обрасците на периодичната пресметка и завршната сметка, начинот на доставување на периодичната пресметка и завршната сметка и за податоците и документацијата што се доставуваат кон периодичната пресметка и завршната сметка за другите корисници на општествени средства — — — — —	1969
758. Правилник за содржината на одделни позиции во обрасците на периодичната пресметка и завршната сметка, начинот на доставување на периодичната пресметка и завршната сметка и за податоците и документацијата што се доставуваат кон периодичната пресметка и завршната сметка за месните заедници — — — — —	1971
759. Наредба за дополние на Наредбата за височината на посебната давачка при увозот на одделни земјоделски и прехранбени производи — — — — —	1972
760. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „Der Tages Spiegel“ — — — — —	1972
761. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „Abend Zeitung“ — — — — —	1973
762. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „Il Piccolo“ — — — — —	1973
763. Правилник за начинот на уредување и одржување на гробиштата и гробовите на борците во странство, собирање податоци и водење евиденција — — — — —	1973
764. Одлука за условите за изнесување или праќање од Југославија и за внесување во Југославија на пари и вредносници — — — — —	1974
765. Одлука за отстапување на надоместот на банките овластени за работи со странство — — — — —	1975
766. Одлука за основните обележја на сребрените ковани пари од 200 динари по повод 85-годишнината од раѓањето на Претседателот на Републиката Јосип Броз Тито и 40-годишнината од неговото доаѓање на чело на Комунистичката партија на Југославија — — — — —	1975
767. Општествен договор за основите на заедничката политика на вработувањето во Социјалистичка Федеративна Република Југославија — — — — —	1975
768. Договор за усогласување на основите на политиката на посебниот данок на промет на производи во периодот од 1977 до 1980 година — — — — —	1984
769. Спогодба за промена на затечените цени за електронски, катодни и рендген-цевки — — — — —	1985
770. Спогодба за промена на затечените цени за класиран калцит 0-1 mm — — — — —	1985
771. Спогодба за промена на затечените цени за бојосан кварцен песок — — — — —	1986
772. Спогодба за промена на затечените цени за кварцно брашно МК-1 — — — — —	1986
773. Спогодба за промена на затечените цени за полукалоричен каолин пакуван во вреќи од 50 килограми — — — — —	1986
774. Спогодба за промена на затечените цени за каолин од воздушен тип „Екстра“ и за полукалоричен каолин во ринфуза — — — — —	1986
Одликувања — — — — —	1987